



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена.	Петок, 27 април 2001 Скопје Број 32	Аконтацијата за 2001 година изнесува 7.800 денари. Овој број чини 280 денари. Жиро сметка 40100-603-12498
---	---	---

726.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

Се прогласува Законот за акцизите, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 април 2001 година.

Бр. 07 - 1522/1
24 април 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Томислав Стојановски, с.р.

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ

І. ПРВ ДЕЛ

Глава І

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Област на примена

Со овој закон се уредуваат акцизите кои се наплаќаат посредно или непосредно за потрошувачка на територијата на Република Македонија (во натамошниот текст: акцизна територија), на:

- минерални масла,
- алкохол и алкохолни пијалаци и
- тутунски добра.

Член 2

Дефинирање на поимите

Одделни поими употребени во овој закон го имаат следново значење:

а) непостоење на услови за настанување на акцизен долг: доколку добра подлежни на акциза се најдат во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг, не настанува акциза;

б) постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг: одредбите од овој закон што се применуваат при производството, складирањето и транспортот на добра при непостоење на услови за настанување на акцизен долг;

в) Акцизен склад: секое место, на кое под услови утврдени со овој закон, во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг од страна на имател на акцизна дозвола се произведува, складира, прима или испраќа добро подлежно на акциза;

г) имател на акцизна дозвола: е лице, овластено од надлежниот орган, при извршувањето на својата дејност во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг во акцизен склад да произведува, складира, прима или испраќа добра подлежни на акциза;

д) добро подлежно на акциза: добрата од членот 1, на овој закон, поблиску определени во Вториот дел на овој закон;

ѓ) Царинска номенклатура: номенклатура согласно со Законот за царинската тарифа ("Службен весник на Република Македонија" број 38/96, 45/97, 61/97, 26/98 и 15/2001);

е) акцизно-правен слободен промет: добрата подлежни на акциза, кои не се наоѓаат во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг, се наоѓаат во акцизно-правен слободен промет;

ж) увоз: За увоз на добра подлежни на акциза се смета нивното внесување во акцизната територија, кога тие се пуштаат во акцизно-правен слободен промет;

з) имател на акцизно одобрение: лице, овластено од надлежниот орган, да употребува акцизни добра за повластени цели;

с) производство во форма на здобивање: производствен процес во кој од неакцизно добро се добива акцизно добро;

и) производство во форма на преработка: производствен процес во кој акцизно добро се преработува во друго акцизно добро и

ј) надлежен орган: Министерство за финансии (Управа за јавни приходи и Царинска управа).

Член 3

Подлежност на акциза

Добрата наведени во членот 1 на овој закон се подлежни на акциза со нивното производство на акцизната територија или со нивниот увоз. Додека се наоѓаат под царински надзор согласно со членот 4 став 2 на овој закон, овие добра се сметаат за подлежни на акциза.

Глава ІІ

ОДАНОЧУВАЊЕ

Член 4

Постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг

(1) За добра подлежни на акциза кои се наоѓаат во акцизен склад или се транспортираат во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг не настанува акциза.

(2) Добрата подлежни на акциза, кои се наоѓаат под царински надзор согласно со царинските прописи, истовремено се смета дека се во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг.

(3) Министерот за финансии донесува поблиски прописи во врска со примената на ставот 2 на овој член, доколку тоа е потребно за обезбедување на даночните принципи.

Член 5**Акцизен склад**

(1) Во акцизните складови можат да се произведуваат, складираат, примаат или испраќаат добра подложни на акциза при непостоење на услови за настанување на акцизен долг. Производството може да биде во форма на здобивање или преработка, освен ако не е поинаку пропишано со одредбите на овој закон.

(2) Лицата кои сакаат да произведуваат, складираат, примаат или испраќаат добра подложни на акциза во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг, треба да поседуваат акцизна дозвола.

Член 6**Услови за стекнување акцизна дозвола**

(1) Акцизна дозвола може да стекне само лице кое ги исполнува следниве услови:

1) врши или има намера самостојно да врши дејност и има седиште во Република Македонија;

2) води уредно деловни книги согласно со важечките прописи и редовно поднесува годишни пресметки во последните две години;

3) против кое не е покрената постапка за стечај, односно ликвидација и

4) редовно ги исполнува даночните и царинските обврски.

(2) Доколку се појават знаци на нарушување на даночните принципи, дури и пред издавањето на акцизната дозвола треба да се приложи гаранција за акцизата, која под претпоставка ќе настане во периодот од два месеци за добра кои од акцизен склад ќе се пуштат во акцизно-правен слободен промет. Акцизната дозвола не може да се стекне во случаите кога не е исполнет еден од условите од ставот 1 на овој член, не е приложена гаранција за акцизата или приложената гаранција за акцизата е недоволна.

(3) Министерот за финансии донесува поблиски прописи за начинот и постапката на издавањето и видот на гаранцијата од ставот 2 на овој член.

Член 7**Барање за издавање акцизна дозвола**

(1) Акцизната дозвола се издава врз основа на писмено барање.

(2) Писменото барање од ставот 1 на овој член треба задолжително да ги содржи следниве податоци: опис на дејноста и вид на акцизното добро за кое се бара акцизна дозвола; идентификација на лицето кое побарало акцизна дозвола; исполнетост на услови за спроведување на надзор на надлежните органи; природа и опис на поединечни производни постапки; податоци за уредите кои овозможуваат мерење на производените, преработените, складираните и испорачаните акцизни добра согласно со меѓународните стандарди; начин на испорака на акцизните добра, висина на сопственичкиот капитал и на капиталот на содружниците, планирано годишно производство по количина, локација и опис на производните и складишните простории. Лицата кои се заведени во трговски или судски регистар треба да приложат извод од регистрација.

(3) За мерните уреди од ставот 2 на овој член, барателот на акцизна дозвола треба да поседува одобрение од надлежниот орган за стандардизација и метрологија.

Член 8**Издавање на акцизна дозвола**

(1) Акцизната дозвола ја издава Управата за јавни приходи.

(2) Акцизната дозвола се издава на подносителот на барањето и истата може да се отповика.

(3) Акцизната дозвола не смее да се пренесува на друго лице.

(4) Акцизната дозвола може да се однесува на еден или повеќе акцизни складови.

(5) Во акцизната дозвола треба да се наведат: имателот на акцизна дозвола, локацијата на акцизниот склад, односно складовите; видовите акцизни добра кои можат да се произведуваат, складираат, примаат и испраќаат во и од акцизниот склад; другите обврски на имателот на акцизниот склад; начинот на обезбедување на плаќањето на акцизата; кој орган е надлежен за надзор и периодот за кој се издава акцизната дозвола.

(6) Управата за јавни приходи одлучува по барањето за издавање акцизна дозвола во рок од два месеца од денот на приемот на барањето.

Член 9**Обврски на имател на акцизна дозвола**

(1) Имателот на акцизна дозвола е должен:

1) да обезбеди соодветно чување на акцизните добра во акцизниот склад; да ги надгледува сите постапки, вклучително испораката и приемот на акцизни добра; да ги констатира загубите, односно кусоците; да ги истражи сите неправилности во работењето на акцизниот склад;

2) да обезбеди сè што е потребно за непречено вршење на надзор;

3) да води евиденции на залихи на акцизни добра по видови и количества и евиденции за движењето на акцизните добра за секој акцизен склад и до Управата за јавни приходи да доставува тримесечен попис на залихи;

4) да ја известува Управата за јавни приходи за сите измени на податоците наведени во барањето за издавање акцизна дозвола и

5) во случај на статусна промена, проширување, ограничување или напуштање на дејност или основање и функционирање на нови акцизни складови, од Управата за јавни приходи да побара измена на акцизната дозвола.

(2) Ако Управата за јавни приходи утврди дека имателот на акцизната дозвола не ги исполнува обврските од ставот 1 на овој член, определува рок за отстранување на неправилностите.

(3) Министерот за финансии донесува поблиски прописи за содржината и начинот на водењето на евиденциите од ставот 1 точка 3 на овој член.

Член 10**Престанување на важењето на акцизната дозвола**

(1) Акцизната дозвола престанува да важи:

1) ако имателот на акцизна дозвола-физичко лице почине;

2) со престанување на постоењето на правното лице имател на акцизна дозвола;

3) со враќање на акцизна дозвола и

4) ако Управата за јавни приходи ја одземе акцизната дозвола.

(2) Управата за јавни приходи донесува решение за одземање на акцизната дозвола ако нејзиниот имател повеќе не ги исполнува условите утврдени во неа, а особено: ако не обезбедува соодветен систем на надзор на состојбата на залихи и ако не врши пописи во роковите утврдени во акцизната дозвола; ако престанат да постојат причините и условите врз основа на кои е издадена акцизната дозвола; ако дозволата е издадена врз основа на непотполни или неточни информации; ако не ги отстрани неправилностите во рокот определен од Управата за јавни приходи; кога ќе започне постапка на стечај, односно ликвидација.

(3) Жалбата против решението од ставот 2 на овој член не го задржува неговото извршување. Управата за јавни приходи може до одлучувањето по жалбата да го одложи одземањето на акцизната дозвола ако оцени дека жалбата може да се прифати како основана.

(4) Министерот за финансии донесува поблиски прописи за начинот и постапката за престанување на важењето на акцизната дозвола.

Член 11

Транспорт на добра низ акцизната територија при непостоење на услови за настанување на акцизен долг

(1) Добрата подлежни на акциза смеат да се транспортираат при непостоење на услови за настанување на акцизен долг од еден во друг акцизен склад, или пак до иматели на акцизно одобрение, во рамките на акцизната територија.

(2) Добрата подлежни на акциза можат да се извезуваат од акцизен склад што се наоѓа на акцизна територија во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг. Управата за јавни приходи може да утврди случаи во кои постапката на непостоење на услови за настанување на акцизен долг при извозот ќе може да се замени со царинска извозна постапка, доколку истата ги обезбедува даночните принципи.

(3) Добрата подлежни на акциза можат по престанокот на царинскиот надзор во смисла на членот 4 став 2 на овој закон, да се транспортираат во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг до акцизен склад или до имател на акцизно одобрение во акцизната територија.

(4) Доколку се појават знаци на нарушување на даночните принципи, имателот на акцизна дозвола за акцизниот склад од кој излегуваат добрата дава гаранција за транспортот. Надлежниот орган може по барање да дозволи, наместо испраќачот, гаранција за транспортот на добрата во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг да даде превозникот, царинскиот декларант или сопственикот на добрата.

(5) Добрата подлежни на акциза треба во случаите од ставот 1 на овој член неодложно да бидат примени во акцизен склад од страна на имателот на акцизна дозвола или од имател на акцизно одобрение, или пак во случаите од ставот 2 на овој член неодложно да се извезат од страна на имателот на акцизна дозвола.

(6) Министерот за финансии донесува поблиски прописи за поединостите во врска со транспортот на добра подлежни на акциза во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг.

Член 12

Акцизен документ

(1) Секое добро подлежно на акциза кое се транспортира во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг е проследено со акцизен документ издаден од страна на испраќачот.

(2) Акцизен документ е документот кој го придружува транспортот на акцизни добра и со кој се докажува движењето на акцизни добра во постапка на непостоење на услови за настанување акцизен долг, или при извоз од акцизен склад во постапка на непостоење на услови за настанување акцизен долг, освен ако поинаку не е пропишано со овој закон.

(3) Доколку со овој закон поинаку не е пропишано, акцизниот документ се издава во четири примероци.

(4) Формата, содржината начинот на издавање и примената на акцизниот документ ги пропишува министерот за финансии.

Член 13

Настанување на акцизата

(1) Акцизата настанува со предавање на добрата подлежни на акциза во потрошувачка во акцизен склад или со нивното изнаесување од него, освен ако не

се надоврзува користење на добрата во акцизниот склад ослободено од акциза или нова постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг. Акцизен должник е имателот на акцизна дозвола. Во случаите на противправно пуштање на добрата во акцизно-правен слободен промет, акцизен должник станува и лицето кое го извршило дејствието. Акциза настанува во висина на општата акцизна стапка.

(2) Доколку доброто подлежно на акциза се произведе надвор од постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг, акциза настанува со производството. Акцизен должник е производителот. Тој е обврзан, за доброто подлежно на акциза, за кое настанала акциза, неодложно да предаде акцизна пријава. Акцизата се плаќа веднаш.

(3) Добрата подлежни на акциза, кои се наоѓаат во акцизен склад во моментот на престанување на важењето на акцизната дозвола, важат за пуштени во акцизно-правен слободен промет, освен ако истите не се пренесат во друг акцизен склад во рок од десет дена од денот на престанување на важењето на акцизната дозвола. Акцизен должник е имателот на акцизна дозвола.

(4) Акциза настанува за кусокот кој ќе се утврди при пропишан или службено спроведен попис, освен доколку не се утврди губење на добрата. Калирањето се третира како губење на доброто. Акцизен должник е имателот на акцизна дозвола.

(5) Акцизата настанува и во моментот на излегување на добрата од постапката на непостоење на услови за настанување на акцизен долг при нејзиното транспортирање во таквата постапка, освен ако се работи за калирање на добрата. Истото важи и кога добрата не му се испорачуваат на примателот наведен во акцизниот документ, освен во случаите кога тие непосредно му се предаваат на друго лице на акцизната територија, кое е овластено за примање на добра подлежни на акциза во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг или во случаите на докажливо губење на добрата поради непредвидени околности или виша сила. Акцизен должник е испраќачот, или пак превозникот, царинскиот декларант или сопственикот на добрата, доколку некој од нив дал гаранција при постапката на испраќање на добрата наместо испраќачот.

Акцизен должник ќе стане примателот на доброто на акцизната територија, доколку тоа се наоѓа во негово владение пред настанувањето на акцизата. Акцизен должник станува и лицето кое противправно го присвојува доброто.

(6) Акциза настанува за акцизно-повластени акцизни добра, кои се користат спротивно на нивната намена. Користење спротивно на намената се утврдува за случаите кога доброто подлежно на акциза ќе се користи спротивно на акцизно-повластеното користење наведено во неговата наменска цел или кога тоа веќе не може да се употреби за наменската цел. Акциза не настанува во случаите на губење на добрата поради непредвидени околности или виша сила. Калирањето се третира како губење на доброто поради непредвидени околности или виша сила. Акцизен должник е лицето кое поседува одобрение за акцизно-повластено користење, а го користи доброто спротивно на намената. Акцизниот должник треба за доброто подлежно на акциза, за кое настанала акциза, неодложно да предаде акцизна пријава, во која сам ќе ја пресмета акцизата. Акцизата се плаќа веднаш.

(7) Во случаите на увоз на акцизни добра на акцизната територија важат соодветните царински прописи (освен ако поинаку не е предвидено со овој закон) во поглед на: настанувањето на акцизата, моментот кој е меродавен за нејзино пресметување, одредувањето на акцизниот должник, роковите за плаќање, враќањето и дополнителното плаќање на акцизата, како и за акцизната постапка.

Член 14**Акцизен период**

Акцизен период за кој се пресметува и плаќа акциза е еден календарски месец, во кој настанала акциза.

Член 15**Пресметување на акцизата**

(1) Акцизниот должник ја пресметува акцизата во акцизниот период доколку настанала акциза согласно со членот 13 на овој закон.

(2) При увоз на акцизни добра, акцизата ја пресметува надлежниот царински орган кој ја спроведува постапката на царинење.

Член 16**Поднесување акцизна пријава и плаќање на акцизата**

(1) Акцизниот должник е должен да поднесе акцизна пријава и да ја плати акцизата за секој акцизен период во рок од 15 дена по истекот на секој календарски месец, освен ако поинаку не е пропишано со овој закон.

(2) Имателот на акцизна дозвола поднесува акцизна пријава во рокот предвиден во ставот 1 на овој член, и тогаш кога не настанал акцизен долг за соодветниот акцизен период.

(3) Ако имателот на акцизна дозвола има повеќе од еден акцизен склад, може да достави заедничка акцизна пријава за сите акцизни складови.

(4) Во случај на престанување на важењето на акцизната дозвола, поднесувањето на акцизната пријава и плаќањето на акцизата се вршат во рок од 30 дена од денот на престанувањето на важењето, освен во случај на стечај, ликвидација или спојување.

(5) Во случај на стечај, ликвидација или спојување доставувањето на акцизната пријава и плаќањето на акцизата се вршат во рок од 30 дена од завршените постапки.

(6) Министерот за финансии ја пропишува формата и содржината на акцизната пријава.

Член 17**Акцизен надзор и утврдување акциза од надлежен орган**

(1) Управата за јавни приходи со решение ќе ја утврди акцизата за соодветниот акцизен период, ако:

1) акцизниот должник не поднесе акцизна пријава во пропишаните рокови;

2) акцизата не е правилно пресметана, или не одговара на реално настанатата акциза и

3) се утврди во контрола дека евиденцијата на акцизниот должник е нецелосна или содржи неточни податоци.

(2) При утврдувањето на акцизата од ставот 1 на овој член, соодветно се применуваат одредбите на Законот за утврдување и наплата на јавните приходи.

(3) Пописот на акцизните добра на залиха, обележувањето и наменското користење на акцизните добра, покрај Управата за јавни приходи го надгледуваат и царинскиот орган, органот на пазарна инспекција и по потреба овластено лице од сообраќајната полиција.

Глава III**АКЦИЗНИ ПОВЛАСТУВАЊА****Член 18****Акцизно-повластено користење**

(1) Во рамките на акцизно-повластеното користење, добрата подлежни на акциза можат да се користат за наменски цели ослободени од акциза или со повластена акциза.

(2) Лицето кое има намера да користи добра подлежни на акциза за наменски цели со акцизно-повластено користење треба да поседува одобрение издадено од Управата за јавни приходи, освен за случаите од членовите 24 и 25 став 1 точки 2, 3, 5 и 6 на овој закон.

Член 19**Услови за стекнување на одобрение за акцизно-повластено користење**

Одобрение за акцизно-повластено користење (во натамошниот текст: одобрение) може да стекне само лице кое ги исполнува следниве услови:

1) врши или има намера самостојно да врши дејност и има седиште во Република Македонија;

2) води уредно деловни книги согласно со важечките прописи и редовно поднесува годишни пресметки во последните две години;

3) против кое не е покрената постапка за стечај, односно ликвидација и

4) редовно ги исполнува даночните и царинските обврски.

Член 20**Барање за издавање одобрение за акцизно-повластено користење**

(1) Одобрението се издава врз основа на писмено барање.

(2) Писменото барање од ставот 1 на овој член треба задолжително да ги содржи следниве податоци: опис на дејноста и вид на акцизното добро за кое се бара акцизно одобрение; идентификација на лицето кое побарало акцизно одобрение; исполнетост на услови за спроведување на надзор на надлежните органи; природа и опис на поединечни производни постапки; податоци за уредите кои овозможуваат мерење на произведените, преработените, складираните и испорачаните акцизни добра согласно со меѓународните стандарди; начин на испорака на акцизните добра, висина на сопственичкиот капитал и на капиталот на содружниците, планирано годишно производство по количина, локација и опис на производните и складишните простории. Лицата кои се заведени во трговски или судски регистар треба да приложат извод од регистрација.

(3) За мерните уреди од став 2 на овој член, барателот на акцизно одобрение треба да поседува одобрение од надлежниот орган за стандардизација и метрологија.

Член 21**Издавање на одобрение за акцизно-повластено користење**

(1) Одобрението го издава Управата за јавни приходи.

(2) Одобрението се издава на подносителот на барањето и истото може да се отповика.

(3) Одобрението не смее да се пренесува на друго лице.

(4) Во одобрението треба да се наведат: имателот на одобрението, местото на акцизно-повластеното користење; видовите акцизни добра кои можат да се произведуваат во местото одобрено за акцизно-повластено користење; кој орган е надлежен за надзор и периодот за кој се издава одобрението.

(5) Управата за јавни приходи одлучува по барањето за издавање одобрение во рок од два месеца од денот на приемот на барањето.

Член 22**Обврски на имателот на одобрение за акцизно-повластено користење**

(1) Имателот на одобрението е должен:

1) да обезбеди соодветно чување на акцизните добра во складот; да ги надгледува сите постапки, вклучително испораката и приемот на акцизни добра; да ги констатира загубите, односно кусоците; да ги доку-

ментира и кај Управата за јавни приходи да ги пријави сите неправилности при акцизно-повластеното користење;

2) да обезбеди се што е потребно за непречено вршење на надзор;

3) да води евиденции на залихи на акцизни добра по видови и количества и евиденции за движењето на акцизните добра и до Управата за јавни приходи да доставува тримесечен попис на залихи и

4) да ја известува Управата за јавни приходи за сите измени на податоците наведени во барањето за издавање одобрение.

(2) Ако Управата за јавни приходи утврди дека имателот на одобрението не ги исполнува обврските од претходниот став, определува рок за отстранување на неправилностите.

(3) Министерот за финансии донесува поблиски прописи за содржината и начинот на водењето на евиденциите од ставот 1 точка 3 на овој член.

Член 23

Престанување на важењето на одобрението за акцизно-повластено користење

(1) Одобрението престанува да важи:

1) ако имателот на одобрението-физичко лице почине;

2) со престанување на постоењето на правното лице имател на одобрението;

3) со враќање на одобрението и

4) ако Управата за јавни приходи го одземе одобрението.

(2) Управата за јавни приходи донесува решение за одземање на одобрението ако неговиот имател повеќе не ги исполнува условите утврдени во него, а особено: ако не обезбедува соодветен систем на надзор на состојбата на залихи и ако не врши пописи во роковите утврдени во одобрението; ако престанат да постојат причините и условите врз основа на кои е издадено одобрението; ако одобрението е издадено врз основа на непотполни или неточни информации; ако не ги отстрани неправилностите во рокот определен од надлежниот орган; кога ќе започне постапка на стечај, односно ликвидација.

(3) Жалбата против решението од ставот 2 на овој член не го задржува неговото извршување. Управата за јавни приходи може до одлучувањето по жалбата да го одложи одземањето на одобрението ако оцени дека жалбата може да се прифати како основана.

(4) Министерот за финансии донесува поблиски прописи за начинот и постапката на престанување на важењето на одобрението за акцизно-повластено користење.

Глава IV

АКЦИЗНИ ОСЛОБОДУВАЊА

Член 24

Акцизни ослободувања за дипломатски и конзуларни претставништва и меѓународни организации

(1) Добрата подлежни на акциза се ослободуваат од акциза, без да се нарушат одредбите од Вториот дел на овој закон, во следниве случаи:

1) за промет во рамките на дипломатските и конзуларните мисии врз основа на посебни спогодби склучени со земјата-испраќач, а врз основа на начелото на реципроцитет;

2) за меѓународни организации, признати од земјата домаќин, како и нивните членови, согласно со условите кои се утврдени со меѓународните договори за основање на овие организации или во договорите за одредување на нивните седишта и

3) за воените сили на договорните страни на Северноатлантскиот пакт, и тоа за употреба и потрошувачка од страна на силите или нивниот персонал или за снабдување на нивните казина и канини.

(2) Акцизните добра ослободени од плаќање акциза согласно со овој член не смеат да се отуѓат, освен ако се плати акциза.

(3) По исклучок од ставот 1 на овој член за промет на акцизната територија ослободувањето од акциза се врши по постапка и на начин утврдени во членовите 48 и 49 од Законот за данокот на додадена вредност.

Член 25

Други акцизни ослободувања

(1) Добрата подлежни на акциза се ослободуваат од акциза без да се нарушат одредбите од Вториот дел на овој закон, во случаите кога:

1) се користат како проба за анализа, за неопходни производствени тестови или научни цели;

2) се уништуваат под даночен надзор;

3) се денатурираат под даночен надзор;

4) се користат за научно-истражувачки цели;

5) патникот ги носи со себе од странство во својот личен багаж, ако не се од комерцијална природа и

6) минерални масла и гас кои се наоѓаат во стандардните резервоари на моторни возила или авиони кои доаѓаат од странство и не се наменети за натамошна продажба и се ослободени од плаќање увозни давачки согласно со царинските прописи.

(2) Министерот за финансии донесува поблиски прописи за примената на одредбите на овој член.

Член 26

Враќање или неплаќање на акцизата

(1) По барање акцизата не се плаќа или се враќа за докажливо оданочени, а неискористени акцизни добра, кои:

1) повторно се предаваат во акцизен склад и

2) се уништуваат или потполно денатурираат под даночен надзор.

(2) Во случаите од ставот 1 точка 1 на овој член, право на ослободување имаат имателите на акцизна дозвола, а во случаите од точката 2 на овој член, лицата кои ги поседувале добрата во моментот на нивното уништување или денатурирање.

II. ВТОР ДЕЛ

Глава V

МИНЕРАЛНИ МАСЛА

Член 27

Предмет на оданочување

(1) На акциза подлежат следниве минерални масла:

1) производите од тарифен број 2706;

2) производите од тарифните подброеви 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 и 2707 99 19;

3) производите од тарифниот број 2709;

4) производите од тарифниот број 2710;

5) производите од тарифниот број 2711, заклучно со хемискиот чист метан и пропан, со исклучок на природен гас;

6) производите од тарифните подброеви 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39, 2712 90 91 и 2712 90 99;

7) производите од тарифниот број 2715;

8) производите од тарифниот број 2901;

9) производите од тарифните подброеви 2902 11, 2902 19, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 и 2902 44;

10) производите од тарифните подброеви 3403 11 00 и 3403 19;

11) производите од тарифниот број 3811 и

12) производите од тарифниот број 3817.

(2) Освен добрата од ставот 1 на овој член, за минерални масла кои подлежат на акциза се сметаат и сите други добра наменети за користење како погонско гориво или како додаток на погонско гориво, кои како такви се понудени за продажба или користење, како и други јаглени хидрати, кои се наменети за користење како масло за греење или се нудат како такви за продажба, со исклучок на камен јаглен, кафен јаглен, тресет или други споредливи цврсти јаглени хидрати или земјен гас. Со нивното користење настанува акциза, која се плаќа веднаш. Овие добра се оданочуваат по акцизната стапка на истородните минерални масла.

Член 28

Специфична акциза

(1) Специфичната акциза за следниве минерални масла, доколку поинаку не е пропишано со овој закон, изнесува за:

1) моторен бензин до тар. ознаки 2710 00 26 00, 2710 00 27 00, 2710 00 29 00, 2710 00 32 00, 2710 00 34 00, 2710 00 36 00, и тоа:

1.1. бензин со содржина на олово повисока од 0,013 г/л и авионски бензин=32,923 ден./кг.

1.2. безоловен бензин со содржина на олово до 0,013 г/л = 29,274 ден./кг.

2) гасно масло до тар. ознака од 2710 00 66 00 до 2710 00 68 00, и тоа за употреба:

2.1. како погонско гориво = 14,746 ден./кг.

2.2. како гориво за греење = 3,742 ден./кг.

3) течен нафтен гас од тар. ознаки од 2711 12 11 00 до 2711 19 00 00 и метан од тар. ознака 2711 29 00 00, и тоа за употреба:

3.1. како погонско гориво = 4,900 ден./кг.

3.2. како гориво за греење = 4,876 ден./кг.

4) керозин од тар. ознаки 2710 00 51 00 и 2710 00 55 00, и тоа за употреба:

4.1. како погонско гориво = 9,000 ден./кг.

4.2. како гориво за греење = 1,800 ден./кг. и

5) масло за ложење од тар. ознаки 2710 00 74 00, 2710 00 76 00, 2710 00 77 00, 2710 00 78 00 = 0,100 ден./кг.

(2) Минералните масла што не се наведени во ставот 1 на овој член се оданочуваат како минералните масла што им се најблиски по состав и содржина.

Член 29

Пропорционална акциза

Минералните масла од тарифните ознаки 2710 00 39 00, 2710 00 87 00, 2710 00 88 00, 2710 00 89 00, 2710 00 92 00 и 2710 00 94 00 се оданочуваат во висина од 10%, а основица е продажна цена без данокот на додадена вредност која во себе не содржи акциза, а при увоз основица е вредноста на тоа добро утврдена според царинските прописи вклучувајќи ги царината и другите увозни давачки што се плаќаат при увозот.

Член 30

Обележување на минералните масла

(1) Гасните масла од тарифните ознаки 2710 00 66 00 до 2710 00 68 00 и керозинот од тарифната ознака 2710 00 55 00, кои се употребуваат како горива за греење се обележуваат со пропишана боја и / или други состојки. Обележувањето на минералните масла се врши исклучиво во акцизен склад кој поседува дозвола за обележување, добиена од надлежниот орган.

(2) Минералното масло увезено на акцизната територија се смета за обележано ако увозникот достави потврда од странски даночен или царински орган, односно од производителот или овластен обележувач, дека истото е обележано надвор од акцизната територија и дека ги содржи најмалку тие материи за обележување што се пропишани врз основа на овој закон. Ако потврдата не се поднесе или ако таа не е соодветен доказ, се смета дека минералното масло не е обележано.

(3) Складирањето на минералните масла треба да се врши на начин кој ја оневозможува неутрализацијата на бојата и / или другите состојки под влијание на други материи.

(4) Министерот за финансии донесува поблиски прописи во врска со постапката на обележување на минералните масла.

Член 31

Користење на обележани минерални масла

(1) Минералните масла кои содржат материи за обележување пропишани со овој закон не смеат да се трошат и користат како погонско гориво.

(2) Лицето кое троши или користи минерални масла спротивно на одредбите на став 1 од овој член е должно веднаш да ја плати акцизата согласно со член 28 на овој закон.

Член 32

Акцизно ослободување на минерални масла

(1) Минералните масла се ослободени од акциза, доколку се исполнети условите од членот 18 став 2, во случаите кога:

1) не се користат како погонско гориво или за греење, освен минералните масла наведени во членот 29 на овој закон;

2) се користат во воздушен сообраќај со исклучок на користењето во воздушниот сообраќај за приватни намени;

3) се вбризгуваат во високите печки како додаток на главното гориво-кокс во рамките на хемиски редукциски постапки и

4) ги набавуваат Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи за специјалните возила за целите на одбраната и безбедноста.

(2) Минералните масла се ослободени од акциза кога се користат за производство на минерални масла од членот 28 на овој закон. Ова ослободување не се однесува на непроизводни цели, а вклучително не на користењето за погонски возила.

Член 33

Посебни случаи кои не се сметаат за производство на минерални масла

(1) Случаите на мешање на оданочени или минерални масла ослободени од акциза меѓу себе или со други материи надвор од погоните за производство на минерални масла не се сметаат за производство на минерални масла.

(2) Случаите на повторно производство на користени минерални масла не се сметаат за производство на минерални масла, доколку со тоа не се нарушат даночните принципи.

(3) Министерот за финансии донесува поблиски прописи за случаите од ставовите 1 и 2 на овој член.

Член 34

Акцизен склад на минерални масла

Акцизна дозвола согласно со членот 5 став 2 на овој закон за цели на складирање на минерални масла се доделува само во случаите кога складот служи за цели на трговија на големо, дистрибуција на големо од страна на производителот, за мешање на минерални масла или за снабдување на иматели на акцизно одобрение.

Глава VI

АЛКОХОЛ, АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛАЦИ

Член 35

Предмет на оданочување

(1) На акциза на пиво подлежат:

1) Производите од тарифниот број 2203 со содржина на алкохол поголема од 0,5% вол. и

2) Производите од тарифниот број 2206 кои содржат мешавина од пиво и безалкохолни пијалаци и со содржината на алкохол поголема од 0,5% вол.

(2) На акциза на пенливо вино подлежат:

Сите производи од тарифните ознаки 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 и 2205, кои:

- се полнети во шишиња со затворац кој е прицврстен со посебни држачи, или пак производите кои имаат притисок од растворен јаглероден диоксид од 3 бари или повеќе и

- имаат содржина на алкохол поголема од 1,2% вол, а најмногу 15% вол, доколку алкохолот содржан во готовиот производ е настанат исклучиво по пат на ферментација.

(3) На акциза на вино подлежат:

Сите производи од тарифните броеви 2204 и 2205, со исклучок на пенливите вина во смисла на ставот 2 на овој член и тоа:

- со содржина на алкохол поголема од 1,2% вол, а најмногу 15% вол, доколку алкохолот содржан во готовиот производ е настанат исклучиво по пат на ферментирање или

- со содржина на алкохол поголема од 15% вол, а најмногу 18% вол, ако не се произведени со збогатување и доколку алкохолот содржан во готовиот производ е настанат исклучиво по пат на ферментација.

(4) На акциза за ферментирани пијалаци, освен пенливо вино, вино и пиво, подлежат и производите под називот:

1) "други пенливи ферментирани пијалаци" од тарифните ознаки 2206 00 31 00 и 2206 00 39 00, како и производите од тарифните ознаки 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 и 2205 што не се наведени во ставот 2 на овој член, кои:

- се полнети во шишиња со затворац кој е прицврстен со посебни држачи, или пак производите кои имаат притисок од растворен јаглероден диоксид од 3 бари или повеќе и

- имаат содржина на алкохол поголема од 1,2% вол, а најмногу 13% вол или

- имаат содржина на алкохол поголема од 13% вол, а најмногу 15% вол, доколку алкохолот содржан во готовиот производ е настанат исклучиво по пат на ферментирање.

2) "други непенливи ферментирани пијалаци" кои потпаѓаат под тарифниот број 2204 и 2205, а не се наведени во ставот 3 на овој член, како и производите од тарифниот број 2206, со исклучок на другите пенливи ферментирани пијалаци во смисла на точка 1 на овој став и на пијалаци во смисла на став 1 на овој член:

- со содржина на алкохол поголема од 1,2% вол, а најмногу 10% вол, или

- имаат содржина на алкохол поголема од 10% вол, а најмногу 15% вол, доколку алкохолот содржан во готовиот производ е настанат исклучиво по пат на ферментација.

(5) На акциза на меѓупроизводи подлежат:

Сите производи, кои потпаѓаат под тарифните броеви 2204, 2205 и 2206 со содржина на алкохол поголема од 1,2% вол, а најмногу 22% вол, што не потпаѓаат во областа на примена на ставовите 2 и 3 на овој член.

(6) На акциза на етил-алкохол подлежат:

1) Сите производи од тарифниот број 2207 и 2208 со содржина на алкохол поголема од 1,2% вол, дури и кога овие производи се дел од некој производ, кој потпаѓа под друга група на Царинската номенклатура;

2) Сите производи од тарифните броеви 2204, 2205 и 2206 со содржина на алкохол поголема од 22% вол; и

3) Питок етил-алкохол, без разлика на тоа дали содржи растворени производи или не.

(7) Постапката за мерење на процент волумен на алкохол се врши според прописите за методите за земање мостри и вршење хемиски и физички анализи на алкохолни пијалаци.

Член 36

Специфична акциза

(1) Акцизата на пиво во смисла на член 35 став 1 на овој закон изнесува 3 ден. по литар/степен на алкохол или 1,25 ден. по литар / степен екстракт.

(2) Акцизата на пенливо пиво во смисла на член 35 став 2 на овој закон изнесува 0 ден. / литар.

(3) Акцизата на вино во смисла на член 35 став 3 на овој закон изнесува 0 ден. / литар.

(4) Акцизата на други пенливи пијалаци во смисла на член 35 став 4 точка 1 на овој закон изнесува 30 ден. / литар.

(5) Акцизата на други непенливи пијалаци во смисла на член 35 став 4 точка 2 на овој закон изнесува 30 ден. / литар.

(6) Акцизата на меѓупроизводи во смисла на член 35 став 5 на овој закон изнесува 300 ден. / литар чист алкохол.

(7) Акцизата на етил-алкохол во смисла на член 35 став 6 на овој закон изнесува 300 ден. / литар чист алкохол, мерено при температура од 20 °C.

Член 37

Контролни марки

(1) Акцизата на меѓупроизводи и етил-алкохол се плаќа со користење на контролни марки.

(2) Контролни марки добива имателот на акцизна дозвола или увозникот.

(3) Пуштањето на меѓупроизводите и етил-алкохолот во акцизно-правен слободен промет на акцизната територија е дозволено само ако овие добра се обележени со контролна марка.

(4) Контролната марка треба да биде залепена на соодветната опаковка на алкохолниот пијалак, односно шишето, така што при отворањето ќе мора да се оштети.

(5) Во подигнувањето на контролните марки настанува долг за контролни марки во висина на акцизната вредност на марките.

(6) Министерот за финансии донесува поблиски прописи во врска со подигнувањето на контролните марки, плаќањето на долгот за контролни марки, како и нивната форма, содржина и начинот на нивното издавање.

Член 38

Рок за плаќање на долгот за контролни марки

Долгот за контролните марки се плаќа во следниве рокови:

1) за контролните марки подигнати до петнаесеттиот ден во тековниот месец до петнаесеттиот ден од наредниот месец и

2) за контролните марки подигнати од шеснаесеттиот ден во тековниот месец до последниот ден од наредниот месец.

Член 39

Акцизни ослободувања за алкохол и алкохолни пијалаци

(1) Етил-алкохолот е ослободен од акциза, доколку се исполнети условите од членот 18 став 2 на овој закон, во следниве случаи:

(а) користење за производство на оцет во смисла на тарифниот број 2209 од Царинската номенклатура,

(б) кога потполно денатуриран, согласно со соодветните прописи, се пушта во акцизно-правен слободен промет,

(в) користење за производство на производ неподобен за човековиот вкус од денатуриран алкохол,

(г) користење за производство на лекови,

(д) користење за медицински цели во болници, амбулант и аптеки,

(ѓ) користење за производство на ароми за прехранбени производи и безалкохолни пијалаци со содржина на алкохол од најмногу 1,2% вол, и

(е) непосредно или користење како составен дел на полуготови производи за производство на прехранбени производи, полнети или во друга форма. Содржината на алкохол кај пралините не смее да ја надминува границата од 8,5 литри чист алкохол на 100 кг производ, а кај другите производи освен пралини - 5 литри чист алкохол на 100 кг производ.

(2) Министерот за финансии донесува поблиски прописи за начинот и постапката за остварување на ослободувањата од ставот 1 на овој член.

Член 40

Мали производители

(1) Мали производители во смисла на овој член се лицата кои годишно произведуваат помалку од:

- а) 5 хл вино или
- б) 2 хл етил-алкохол.

(2) Виното и етил-алкохолот кои се произведени од страна на мали производители за сопствени потреби се ослободени од специфична акциза.

Глава VII

ТУТУНСКИ ДОБРА

Член 41

Предмет на оданочување

(1) На акциза на тутунски добра подлежат:

- 1) пури и цигарилоси
- 2) цигари
- 3) тутун за пушење, и тоа:
 - фино сецкан тутун за виткање цигари и
 - друг тутун за пушење.

(2) Пури и цигарилоси се свитоци од тутун наменети за пушење со внатрешна обвивка или со внатрешна и надворешна обвивка, кои се:

1) направени исклучиво од природен тутун;

2) со надворешна обвивка од природен тутун или

3) со надворешна обвивка во боја на пура и внатрешна обвивка, двете од хомогенизиран и реконструиран тутун, ако најмалку 60% од парчињата тутун во нив имаат ширина и должина поголема од 1,75 мм, надворешната обвивка е замотана спирално, а пурата има врв заострен за 30% степени во однос на оската на пурата или

4) со надворешна обвивка во боја на пура и внатрешна обвивка, двете од хомогенизиран и реконструиран тутун, ако нивната тежина по парче без филтер и додаток за во уста изнесува 2,3 г. или повеќе и ако најмалку 60% од парчињата тутун во нив имаат ширина и должина поголема од 1,75 мм, а ширината на нивната обвивка во најмалку една третина од должината на ролната изнесува 34 мм. Тежина по парче и просечната тежина на 1000 парчиња без филтер и додаток за во уста во времето на настанувањето на акцизата.

(3) Цигари се:

1) свитоци од тутун, непосредно наменети за пушење, а не се пури или цигарилоси согласно со ставот 2 на овој член;

2) свитоци од тутун кои во едноставен неиндустриски процес се вметнуваат во хартиена обвивка за цигари и

3) свитоци од тутун кои во едноставен неиндустриски процес се виткаат во листови хартија за цигари.

(4) Тутун за пушење (фино сецкан тутун и тутун за лулиња) е сецкан или на друг начин иситнет, ткаен (разvlakнет) или во плочи пресуван тутун кој може да се пуши без понатамошна индустриска обработка. Тутунскиот отпад се смета за тутун за пушење, кога е наменет за пушење и малопродажба, а не спаѓа во пури и цигарилоси според ставот 2 на овој член или во цигари според ставот 3 на овој член.

(5) Тутунот за пушење се смета за фино сецкан тутун ако 25% од парчињата тутун во него имаат ширина и должина помала од 1 мм.

(6) Тутунот за лулиња се смета за фино сецкан тутун ако е наменет за виткање цигари.

Член 42

Комбинирана акциза

(1) На следниве тутунски добра, при пуштањето од акцизен склад во слободно правен-акцизен промет акцизата изнесува:

1) на пури и цигарилоси во смисла на член 41 став 2 на овој закон, 0 ден. по парче и 33 % од малопродажната цена;

2) на цигари во смисла на член 41 став 3 на овој закон, 0 ден. по парче и 33% од малопродажната цена;

3) на тутун за пушење како фино сецкан тутун во смисла на член 41 став 4 на овој закон, 0 ден по килограм и 33 % од малопродажната цена и

4) на тутун за пушење како тутун за лулиња во смисла на член 41 став 4 на овој закон, 0 ден по килограм и 33 % од малопродажната цена.

(2) На следниве тутунски добра, при увоз акцизата изнесува:

1) на пури и цигарилоси во смисла на член 41 став 2 на овој закон, 1,35 ден. по парче и 0 % од малопродажната цена;

2) на цигари во смисла на член 41 став 3 на овој закон, 1,35 по парче и 0 % од малопродажната цена;

3) на тутун за пушење како фино сецкан тутун во смисла на член 41 став 4 на овој закон, 1.350,00 ден. по килограм и 0 % од малопродажната цена и

4) на тутун за пушење како тутун за лулиња во смисла на член 41 став 4 на овој закон, 1.350,00 ден. по килограм и 0% од малопродажната цена.

Член 43

Пресметковна основа

(1) Малопродажна цена е поединечната цена која ја одредува производителот или увозникот како единечна трговска цена за пури, цигарилоси и цигари по парче и за тутун за пушење по килограм. Доколку е одредена само цената по пакување, за малопродажна цена се смета цената која произлегува од цената по пакување и содржината на пакувањето.

(2) За пресметувањето на акцизата за тутун за пушење меродавна е нето-тежината во моментот на настанувањето на акцизата.

(3) Производителот, односно увозникот утврдува малопродажна цена и за добрата кои се отуѓуваат без надомест. Оваа цена не смее да биде помала од поединечната цена на соодветните тутунски добра.

(4) Производителот, односно увозникот е должен малопродажната цена на тутунските добра да ја пријави во Управата за јавни приходи и да ја објави во "Службен весник на Република Македонија", пред пуштањето на тутунските добра по така утврдените цени во акцизно правен слободен промет.

Член 44

Контролни марки

(1) Акцизата на тутунски добра се плаќа со користење на контролни марки.

(2) Контролни марки добива производителот или увозникот.

(3) Пуштањето на тутунските добра во акцизно-правен слободен промет на акцизната територија е дозволено само ако тутунските добра се обележени со контролна марка.

(4) Контролната марка треба да биде залепена на амбалажата под целофанската или друга хартија, така што ќе биде видлива и при отворањето на пакувањето ќе мора да се оштети. На оригиналните пакувања на пури и цигарилоси, кои не се обвиткани со целофанска или друга хартија, контролната марка може да биде залепена непосредно на пакувањето.

(5) Со подигнувањето на контролните марки настанува долг за контролни марки во висина на акцизната вредност на марките.

(6) Акцизната вредност на една контролна марка се пресметува од акцизата за една цигара, пура, цигарилос или 1 кг тутун за пушење и податокот за количината наведена на контролната марка.

(7) Министерот за финансии донесува поблиски прописи во врска со подигнувањето на контролните марки, плаќањето на долгот за контролни марки, како и нивната форма, содржина и начинот на нивното издавање.

Член 45

Рок за плаќање на долгот за контролни марки

Долгот за контролните марки се плаќа во следниве рокови:

1) за контролните марки подигнати до петнаесеттиот ден во тековниот месец до петнаесеттиот ден од наредниот месец и

2) за контролните марки подигнати од шеснаесеттиот ден во тековниот месец до последниот ден од наредниот месец.

Член 46

Акцизен склад на тутунски добра

Акцизната дозвола од членот 5 став 2 од овој закон за цели на складирање на тутунски добра им се издава на лицата кои се овластени:

- за добивање контролни марки (производител и увозник) или

- да вршат испитување на квалитетот на тутунските добра.

Член 47

Исклучок од правилото за настанување на акцизата

По исклучок од членот 13 став 1 на овој закон, акциза на тутунски добра не настанува кога оданочените тутунски добра се враќаат во акцизен склад и повторно се пуштаат во акцизно-правен слободен промет од него во се уште затворени малопродажни пакувања со неоштетени пропишани контролни маркици или кога се предаваат за потрошувачка во складот.

Член 48

Настанување на акцизата при недозволено зголемување на малопродажната цена

Во случај на недозволено зголемување на малопродажната цена над пријавената во Управата за јавни приходи и објавената во "Службен весник на Република Македонија", настанува акциза во висина на разликата од акцизното оптоварување пред и по зголемувањето на цената. Акцизен должник е трговецот. Акцизата се плаќа веднаш.

Член 49

Прописи за пакување, забрана за додавање предмети на пакувањето

(1) Тутунските добра смеат да излезат од акцизниот склад во акцизно-правниот слободен промет, да се дадат на користење во акцизен склад или да се увезат или транспортираат на акцизната територија само во затворени, малопродажни пакувања.

(2) Во малопродажните пакувања од ставот 1 на овој член не смеат да се пакуваат други предмети освен тутунски добра. Други предмети не смеат да им се додаваат на пакувањата ниту однадвор, освен во случаите кога тие предмети се наменети за препродавачот. Ова важи независно од тоа дали другите предмети ќе му бидат предадени директно или индиректно на потрошувачот.

Член 50

Пакувања во трговијата, продажба на парче

Трговецот мора да ги чува малопродажните пакувања затворени и не смее да ги оштетува контролните марки. По исклучок, тој смее да отвора пакувања со цел за контрола на содржината, за покажување, проба или да ги разделува на потрошувачите за маркетиншки цели. Пакувањата од пури, цигарилоси или цигари смеат да се отвораат со цел за продажба на парче. Трговецот смее да ги отвора пакувањата само така што контролната маркица ќе биде уништена.

Член 51

Забрана за отуѓување и над малопродажната цена

Пуштањето на тутунските добра во акцизно правен слободен промет кои се над пријавената малопродажна цена во Управата за јавни приходи и објавена во "Службен весник на Република Македонија", не е дозволено. Од овој принцип се исклучува отуѓувањето за проба или маркетиншки цели. Трговецот на мало не смее да одобрува рабат или слични попусти. При продажбата, трговецот не смее на потрошувачите да им дели дополнителни предмети ниту да ја поврзува продажбата на тутунските добра со продажба на други добра.

III ТРЕТ ДЕЛ

Глава VIII

АДМИНИСТРАТИВНИ ОБВРСКИ

Член 52

Евиденциски обврски

(1) Имателот на акцизна дозвола е должен да води уредна и точна евиденција за цели на пресметувањето на настанатата акциза.

(2) Евиденцијата од ставот 1 на овој член мора да содржи одделни податоци за:

1) произведените количини на акцизни добра;

2) количини на акцизни добра на залиха, во производство, во складови или други деловни простории;

3) количини на акцизни добра за кои настанала акциза и за кои е платена акцизата според пропишаните стапки;

4) количини на акцизни добра за кои настанала акциза а за кои истата не е платена;

5) количини на акцизни добра потрошени во акцизниот склад и

6) износите на пресметана и платена акциза.

(3) Одредбите од ставовите 1 и 2 на овој член соодветно се применуваат и за имателите на акцизно одобрение.

(4) Министерот за финансии донесува поблиски прописи за начинот и постапката за водење на евиденциските обврски.

Член 53

Издавање на фактури, односно други документи

(1) Имателот на акцизна дозвола е должен за секое пуштање на акцизни добра во слободно-правен акцизен промет да издаде фактура, односно друг документ од кој се гледа испораката на акцизни добра.

(2) За акцизните добра испорачани за акцизно-повластено користење на фактурата, односно другиот документ треба да се наведе бројот и датумот на одобрението издадено на лицето за акцизно-повластено користење.

(3) Фактурата односно другиот документ од ставовите 1 и 2 на овој член се изготвуваат во два примерока. Првиот примерок се доставува на примателот на акцизни добра, додека вториот примерок се чува во сопствената евиденција во роковите наведени во членот 54 на овој закон.

Член 54

Чување на документацијата

Фактурите и другите документи, кои се издаваат врз основа на овој закон, како и деловните книги, имателите на акцизна дозвола и имателите на акцизно одобрение ги чуваат најмалку пет години од истекот на календарската година на која се однесуваат истите.

Глава IX

РЕГИСТРИ

Член 55

Регистар на иматели на акцизна дозвола и регистар на иматели на акцизно одобрение

(1) Управата за јавни приходи води посебен регистар на иматели на акцизна дозвола и регистар на иматели на акцизно одобрение.

(2) Регистарот на имателите на акцизна дозвола ги содржи следниве податоци:

1) бројот на акцизната дозвола издадена од Управата за јавни приходи на имателот на акцизна дозвола;

2) името и адресата на имателот на акцизна дозвола и на акцизниот склад, односно складовите;

3) видот на акцизните добра на кои се однесува акцизната дозвола и

4) датумот на издавањето на акцизната дозвола и датумот на нејзиното одземање.

(3) Регистарот на иматели на акцизно одобрение ги содржи следниве податоци:

1) бројот на акцизното одобрение издадено од Управата за јавни приходи на имателот на акцизното одобрение;

2) името и адресата на имателот на акцизното одобрение и на складот, односно складовите;

3) видот на акцизни добра на кои се однесува акцизното одобрение и

4) датумот на издавањето на акцизното одобрение и датумот на неговото одземање.

Член 56

Бришење од регистарот на имателите на акцизна дозвола и бришење од регистарот на имателите на акцизно одобрение

(1) Бришењето од регистарот на имателите на акцизна дозвола се врши:

1) со барање на законскиот наследник, односно ополномоштеник во случаите од членот 10 став 1 точка 1 на овој закон;

2) со барање на имателот на акцизната дозвола во случаите од членот 10 став 1 точки 2 и 3 на овој закон и

3) по службена должност од страна на надлежниот орган во случаите од членот 10 став 1 точка 4 на овој закон.

(2) Бришењето од регистарот на имателите на акцизно одобрение се врши:

1) со барање на законскиот наследник односно ополномоштеник во случаите од членот 23 став 1 точка 1 на овој закон;

2) со барање на имателот на акцизно одобрение во случаите од членот 23 став 1 точки 2 и 3 на овој закон и

3) по службена должност од страна на Управата за јавни приходи во случаите од членот 23 став 1 точка 4 на овој закон.

Глава X

ПРАВНА ЗАШТИТА

Член 57

Присилна наплата, застареност и жалбена постапка

(1) Во поглед на присилната наплата на акцизата и трошоците за присилна наплата, каматата, роковите на застареност и враќањето на погрешно пресметаната акциза, соодветно се применуваат одредбите од Законот за утврдување и наплата на јавните приходи.

(2) Во поглед на жалбената постапка и обновата на постапката, соодветно се применуваат одредбите од Законот за персоналниот данок на доход.

Глава XI

ПОБЛИСКИ ПРОПИСИ

Член 58

Поблиски прописи

Поблиски прописи за спроведувањето на овој закон, донесува министерот за финансии.

Глава XII

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 59

Кривични дела

(1) Одговорните лица во правните лица и физичките лица кои со цел да стекнат имотна корист или вредност транспортираат добра подлежни на акциза спротивно на одредбите на овој закон (член 11 ставови 1 до 5), или не издадат акцизен документ (член 12 став 1), или добрата ги изнесат од акцизен склад во акцизно-правен слободен промет без да пресметаат и платат акциза (член 13 став 1) или производителот за доброто подлежно на акциза за кое настанала акциза не предал акцизна пријава и не ја платил акцизата (член 16 став 1), ќе се казнат со затвор од една до десет години.

(2) Одговорните лица во правните лица и физичките лица кои акцизната дозвола (член 8 став 3) или одобрението за акцизно повластено користење го пренесат на други лица (член 21 став 3) или кога одобрението за акцизно-повластено користење го употребат спротивно на намената (член 18), а со тоа стекнат имотна корист или вредност, ќе се казнат со затвор од една до десет години.

Член 60

Кривични дела

Одговорното лице во правното лице и физичкото лице а заради стекнување на имотна корист, кое увезува или пушта во акцизно-правен слободен промет без контролни марки меѓупроизводи и етил алкохол (член 37 став 3) и тутунски добра (член 44 став 3) ќе се казни со затвор од една до десет години.

Член 61

Прекршоци

(1) Ќе се казни за прекршок со парична казна од 250.000 до 300.000 денари, правно лице, ако:

1) акцизната дозвола ја пренесе на друго лице (член 8 став 3);

2) не ги исполнува обврските од членот 9 став 1;

3) не ги исполнува обврските од членот 11 ставови од 1 до 5;

4) не издаде акцизен документ при транспорт на акцизни добра и не издаде акцизен документ (член 12 ставови 1 и 3);

5) добрата подлежни на акциза не се пренесат во друг акцизен склад во пропишаниот рок (член 13 став 3);

6) не поднесе акцизна пријава и не ја плати акцизата во пропишаниот рок (член 16 ставови од 1 до 5);

7) одобрението за акцизно-повластено користење го пренесе на друго лице (член 21 став 3);

8) не ги исполнува обврските од членот 22 став 1;

9) отуѓи акцизни добра ослободени од акциза (член 24 став 2);

10) не ги обележи гасните масла и керозинот со пропишаната боја и/или други состојки и ако складирањето не го организира на пропишаниот начин (член 30 ставови 1 и 3);

11) минералните масла кои содржат материи за обележување се користат како погонско гориво (член 31 став 1);

12) соодветно не го определи предметот на оданочување согласно со членовите 27, 35 и 41;

13) меѓупроизводите и етил-алкохолот кои ги пушта во акцизно слободен правен промет на акцизната територија не ги обележи со контролна марка и не ја залепи на амбалажата која при отворањето мора да се оштети (член 37 ставови 3 и 4);

14) долгот за контролни марки не го плаќа во пропишаните рокови (членови 38 и 45);

15) производителот, односно увозникот не ја пријави и не ја објави малопродажната цена на тутунските добра (член 43 став 4);

16) тутунските добра кои ги пушта во акцизно слободен правен промет на акцизната територија не ги обележи со контролна марка и не ја залепи на амбалажата под целофанската и друга хартија која при отворањето мора да се оштети (член 44 ставови 3 и 4);

17) во малопродажните пакувања се пакуваат и други предмети освен тутунски добра (член 49 став 2);

18) трговецот не ги чува малопродажните пакувања затворени и ги оштетува контролните марки (член 50);

19) пушти во промет тутунски добра над пријавената и објавената малопродажна цена (член 51);

20) не води или неуредно и неточно води евиденција (член 52 ставови 1 и 2);

21) не издава фактура, односно друг документ за испорака на акцизни добра (член 53) и

22) фактурите и другите документи и деловните книги не ги чува во пропишаниот рок (член 54).

(2) За прекршоците од ставот 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 40.000 до 50.000 денари, одговорното лице кај правното лице и физичкото лице.

(3) За повторување на прекршоците од ставот 1 на овој член во рок од две години, на правното лице ќе му се изрече мерка на безбедност забрана на вршење на дејноста за време од шест месеци до една година, на лицето одговорно кај правното лице ќе му се изрече мерка на безбедност забрана на вршење на дејноста за време од три месеци до една година, а на физичкото лице ќе му се изрече мерка на безбедност забрана на вршење на дејноста за време од три месеци до една година.

Глава XIII

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 62

Барање за акцизна дозвола и одобрение за акцизно повластено користење пред започнувањето со примената на овој закон

(1) Лицата кои имаат намера да поседуваат акцизна дозвола пред започнување со примената на овој закон, должни се да поднесат писмено барање за издавање акцизна дозвола до Управата за јавни приходи, два месеца пред започнување со примената на овој закон, доколку се исполнети условите од членовите 6 и 7 на овој закон.

(2) Лицата кои имаат намера да поседуваат одобрение за акцизно повластено користење, пред започнувањето со примената на овој закон, должни се да поднесат писмено барање за издавање одобрение за акцизно повластено користење до Управата за јавни приходи, два месеца пред започнувањето со примена на овој закон, доколку се исполнети условите од членовите 19 и 20 на овој закон.

Член 63

Пребивање на акцизната содржана во залихите

(1) Лицата кои поседуваат акцизна дозвола на денот на примената на овој закон согласно со членот 62 на овој закон и кои на 30 јуни 2001 година имаат мине-

рални масла и пиво на залиха со акциза платена со купопродажната цена или при увозот според Законот за акцизите ("Службен весник на Република Македонија" број 78/93, 70/94, 14/95, 42/95, 71/96, 5/97, 36/97, 7/98, 63/98, 39/99, 43/99, 9/2000, 25/2000 и 11/2001), имаат право на пребивање на акцизната.

(2) Износот на акцизната која може да се пребие според ставот 1 на овој член, од денот на примената на овој закон, се пребива со акцизната која настанала со нивното изнесување од акцизниот склад во акцизно-правен слободен промет или со предавањето на доброта во потрошувачка во акцизниот склад.

(3) Министерот за финансии донесува поблиски прописи за постапката на пребивање и начинот на докажување на условите за користење на правото на пребивање според ставот 1 на овој член.

Член 64

Престанување на важењето на Законот за акцизите

Со денот на примената на овој закон, престанува да важи Законот за акцизите ("Службен весник на Република Македонија" број 78/93, 70/94, 14/95, 42/95, 71/96, 5/97, 36/97, 7/98, 63/98, 39/99, 43/99, 9/2000, 25/2000 и 11/2001), освен одредбите во делот што се однесуваат за патничките автомобили, кои продолжуваат да важат до 31 декември 2003 година.

Член 65

Влегување во сила на овој закон

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 јули 2001 година, освен одредбите од членот 62 на овој закон, кои ќе се применуваат со денот на влегувањето во сила на овој закон.

727.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ

Се прогласува Законот за платниот промет, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 април 2001 година.

Бр. 07-1534/1
25 април 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Томислав Стојановски, с.р.

ЗАКОН ЗА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува платниот промет во земјата (во натамошниот текст: платен промет).

Член 2

Одделни поими употребени во овој закон го имаат следново значење:

"Платен промет" се плаќања во денари што ги вршат учесниците во платниот промет преку носителите на платниот промет.

"Учесник во платниот промет" е домашно или странско, правно или физичко лице кое врши регистрирана дејност или друго физичко лице, кое врши плаќања во денари преку носителите на платниот промет.

"Плаќање" е:

- уплата на готови пари на сметка,
- пренос на средства од една на друга сметка и
- исплата на готови пари од сметка.

"Сметка" е единствен и неповторлив број кој содржи информација за состојбата на средствата на учесникот во платниот промет, преку која истиот врши плаќања.

"Платен инструмент" е налог со кој учесникот во платниот промет му наложува на носителот на платниот промет да изврши плаќање.

"Содржина на платен инструмент" е збир на елементи на платниот инструмент кои носат информации за негова идентификација и негово извршување.

"Медиум за пренос" е носител на информации кој содржи платен инструмент.

"Форма на платен инструмент" е распоред на елементите на платниот инструмент.

"Решение за присилна наплата" е правосилна судска одлука за дозвола за извршување, извршно решение за казна за прекршок, извршно решение за наплата на јавни давачки или решение на други органи овластени со закон.

"Конечност на плаќање" е момент кога примателот на средствата може да располага со нив.

II. НОСИТЕЛИ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ

Член 3

Носители на платниот промет се Народната банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народна банка) и банките кои добиле дозвола за вршење на платен промет согласно со закон.

Член 4

Носителот на платниот промет е должен да обезбеди:

1. Единствена сметка за порамнување во Народната банка;
2. Водечки број преку кој може единствено да се идентификува;
3. Порамнување на платните инструменти на учесниците во платниот промет во текот на денот, а најмалку на крајот на денот согласно со терминскиот план на системот за порамнување на Народната банка;
4. Правила и процедури за користење на услугите кои ги нуди на учесниците во платниот промет;
5. Рамноправност и еднаков третман на сите учесници во платниот промет;
6. Сигурност и оперативна достапност;
7. Процедури за навремено завршување на обработка, во случај на технички проблеми;
8. Тајност на податоците за состојбата на сметката;
9. Заштита на податоците за сопственикот на сметката;
10. Сигурен и ефикасен пренос на средства меѓу учесниците во платниот промет и
11. Известување на учесниците во платниот промет за состојбата и промените на нивните сметки.

Член 5

Народната банка, како носител на платниот промет, ги врши следниве работи:

1. Организира систем за порамнување меѓу носителите на платниот промет;
2. Отвора и води сметка на банките, трезорската сметка, сметки на фондовите, депозитни сметки на брокерските друштва и други сметки кои со закон е пропишано да се водат во Народната банка и врши плаќање од сметки;
3. Води пресметковни сметки за институциите кои вршат утврдување на обврските меѓу носителите на платниот промет;

4. Пропишува стандард за конструкција на сметките на учесниците во платниот промет;

5. Доделува водечки број на носителите на платниот промет;

6. Го определува износот на плаќањето кое е мало меѓубанкарско плаќање;

7. Го определува благајничкиот максимум на банките;

8. Врши надзор над работењето на банките и другите институции кои даваат услуги во платниот промет;

9. Издава и одзема дозвола за вршење на платен промет;

10. Ги пропишува критериумите за издавање и одземање на дозвола за вршење на платен промет и

11. Води регистар на сметки во својот систем и за тоа го информира единствениот регистар на иматели на сметки.

Член 6

Банките во платниот промет ги вршат следниве работи:

1. Отвораат и водат сметки на учесниците во платниот промет и вршат плаќања преку сметки и

2. Водат регистар на сметки во нивниот систем и за тоа го информираат единствениот регистар на иматели на сметки.

III. ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ

Член 7

Плаќањето преку сметките се врши безготовински и со пресметка во согласност со закон.

Член 8

За вршење на платниот промет се користат платни инструменти.

Платните инструменти, нивната форма и содржина ги пропишува министерот за финансии.

Медиумите за пренос на платните инструменти претставуваат предмет на договор меѓу носителот на платниот промет и учесникот во платниот промет.

Член 9

Носителот на платниот промет, за вршење на работите во платниот промет, отвора сметка на учесникот на негово писмено барање.

Учесникот во платниот промет може да има повеќе сметки кај еден носител на платен промет.

Учесникот во платниот промет може да има сметки кај повеќе носители на платниот промет.

Учесникот во платниот промет е должен сите парични средства примени во готово по која и да било основа да ги уплати истиот ден на својата сметка, а најдоцна наредниот работен ден.

Начинот и постапката за отворање и затворање на сметката од став 1 на овој член ги пропишува министерот за финансии.

Член 10

Носителот на платниот промет ја укинува сметката на учесникот во платниот промет на негово писмено барање, доколку ги исполни пропишаните услови, врз основа на судско решение или по налог на надлежен орган.

Член 11

Носителот на платниот промет е должен податоците од својот регистар на иматели на сметки да ги достави до единствениот регистар на иматели на сметки.

Учесникот во платниот промет е должен за настанатите статусни и други промени писмено да ги известат носителите на платниот промет кај кои има сметка најдоцна во рок од три дена од денот на настанатите промени.

Единствениот регистар на иматели на сметки се води во клириншка кука.

Член 12

Носителот на платниот промет е должен да го извести единствениот регистар на иматели на сметки за отворање и укинување на сметката и за статусни промени на учесникот во платниот промет, најдоцна до крајот на работното време на единствениот регистар на иматели на сметки на денот на приемот на известувањето.

Носителот на платниот не смее да извршува платен промет преку сметката на учесникот, доколку не постапил согласно со став 1 од овој член.

Член 13

Податоците од единствениот регистар на иматели на сметки може да се користат под услови утврдени со закон.

Член 14

Платен инструмент на товар на сметка може да издат:

1. Учесникот во платниот промет - имател на сметката;
2. Други учесници во платниот промет - доверители, врз основа на пристигнати инструменти за обезбедување на плаќање и други хартии од вредност и
3. Носителот на платен промет врз основа на договорни овластувања и решенија за присилна наплата.

Член 15

Плаќањето по платниот инструмент се извршува доколку сметката на чиј товар се издава платниот инструмент има средства.

Член 16

Носителот на платниот промет е должен да ги извршува решенијата за присилна наплата во согласност со закон.

Во случај да има повеќе решенија за присилна наплата, тие се спроведуваат според датумот и времето на нивното пристигнување.

Член 17

Решението за присилна наплата се доставува до носителот на платен промет назначен во решението за присилна наплата.

Во случај на недостиг на средства за потполно извршување на решението за присилна наплата, носителот на платниот промет го извршува решението до висината на расположливите средства и преку единствениот регистар на иматели на сметки, ги известува банките каде што учесникот во платниот промет има сметки дека не смеат да вршат плаќања по налог на учесникот - должник до потполно извршување на решението, освен налози со кои се врши пренос на средствата на сметката кај носителот на платен промет, којшто треба да го изврши решението за присилна наплата.

Министерот за финансии по потреба го пропишува начинот и постапката на извршување на присилната наплата од став 2 на овој член.

Член 18

Носителот на платниот промет може да наплатува надомест за вршење на работите во платниот промет.

Член 19

За утврдување и пребивање на плаќањата на носителите на платниот промет врз основа на меѓубанкарски плаќања се основа клириншка куќа.

Начинот, видот и висината на плаќањата кои се основа за работата на клириншката куќа се уредуваат со актите на клириншката куќа.

Член 20

Клириншката куќа има својство на правно лице.

Член 21

Учесници во работата на клириншката куќа се носителите на платниот промет.

Учесниците во работата на клириншката куќа отвораат сметка за пресметка.

Меѓусебните права и обврски на клириншката куќа и учесниците во работата на клириншката куќа се уредуваат договорно.

Надзор врз работата на клириншката куќа врши Народната банка.

IV. ПОРАМНУВАЊЕ МЕЃУ НОСИТЕЛИТЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ**Член 22**

Носителите на платниот промет ги порамнуваат плаќањата преку системот за порамнување во Народната Банка.

Член 23

Плаќањата меѓу учесниците во платниот промет се сметаат за конечни кога резултатот од утврдувањето на обврските кои потекнуваат од овие плаќања носителот на платниот промет го порамнува со системот за порамнување во Народната банка.

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ**Член 24**

Со парична казна во износ од 250.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок носителот на платниот промет ако:

- 1) ја нарушува тајноста на податоците за состојбата на сметката (член 4 точка 8);
- 2) не води регистар на сметки во својот систем (член 6 точка 2);
- 3) постапува спротивно на начинот и постапката за отворање и затворање на сметка (член 9 став 5);
- 4) не ја укине сметката согласно со член 10 на овој закон;
- 5) врши платен промет преку сметка која не е пријавена во единствениот регистар на иматели на сметки (член 12) и
- 6) не ги извршува решенијата за присилна наплата согласно со членовите 16 и 17 на овој закон.

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице и другите лица со посебни права и одговорности кај носителот на платен промет со казна затвор од 30 до 90 дена и со парична казна од 40.000 до 50.000 денари.

Член 25

Со парична казна од 250.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок клириншката куќа ако ја спречи Народната банка во извршувањето на надзорот (член 21 став 4).

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице и другите лица со посебни права и одговорности кај клириншката куќа со казна затвор од 30 до 90 дена и со парична казна од 40.000 до 50.000 денари.

Член 26

Со парична казна од 250.000 до 300.000 денари ќе се казни правното лице - учесник во платниот промет ако во пропишаниот рок не ги уплатува парите во готово на својата сметка (член 9 став 4).

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок и физичкото лице кое врши регистрирана дејност - учесник во платниот промет, со парична казна од 40.000 до 50.000 денари.

Член 27

Заводот за платен промет работите во платниот промет утврдени со Законот за платен промет ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 9/94, 65/95, 71/96, 7/98 и 16/2000) и други закони ќе ги врши најдоцна до 31 декември 2001 година.

Член 28

Учесниците во платниот промет се должни, своите жиро сметки од Заводот за платен промет да ги пренесат кај носителите на платниот промет, најдоцна до 31 декември 2001 година.

Учесниците во платниот промет се должни, да започнат со извршување на платниот промет преку носителите на платниот промет, почнувајќи од 01 јули 2001 година до 31 декември 2001 година, во динамика која ќе ја утврди министерот за финансии.

Учесникот кој не постапил согласно со став 1 на овој член, почнувајќи од 01 јануари 2002 година не ќе може да врши плаќање.

Обработка на податоците за извршени плаќања меѓу учесниците во платниот промет чии жиро сметки сè уште се во Заводот за платен промет, Заводот за платен промет ќе врши најдоцна до 31 декември 2001 година.

Член 29

Народна банка ќе ги преземе жиро сметките на носителите на платниот промет најдоцна до 03 јуни 2001 година.

Обработка на податоците за извршени плаќања меѓу носителите во платниот промет, Заводот ќе врши до преземањето на нивните сметки од страна на Народната банка.

Член 30

Клириншка кука се основа и започнува со работа најдоцна до 30 јуни 2001 година.

Член 31

Актите со кои ќе се обезбедат материјални и организациони услови за платниот систем според овој закон, носителите на платниот промет и други институции вклучени во платниот промет ќе ги донесат во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на овој закон.

Законот за платен промет ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 9/94, 65/95, 71/96, 7/98 и 16/2000) престанува да важи на 31 декември 2001 година.

Член 32

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 01 јули 2001 година, освен одредбите на членовите 19, 20, 21 и 30 од овој закон, кои ќе се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон.

728.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ЗАВОДОТ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ

Се прогласува Законот за трансформација на Заводот за платен промет, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 април 2001 година.

Бр. 07-1533/1
25 април 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Томислав Стојановски, с.р.

ЗАКОН ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ЗАВОДОТ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ

Член 1

Со овој закон се уредува престанокот со работа на Заводот за платен промет, пренесувањето на работите што ги врши Заводот за платен промет на носителите на платниот промет и другите институции, како и распределбата односно преземање на имотот, опремата и вработените од Заводот за платен промет.

Член 2

Заводот за платен промет (во натамошен текст: Заводот) престанува со работа на 31 декември 2001 година.

Член 3

Работите што Заводот ги врши согласно со Законот за платниот промет ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 9/94, 65/95, 71/96, 7/98 и 16/2000) и други закони, се пренесуваат на надлежните носители на платниот промет и други институции, најдоцна до рокот од членот 2 на овој закон.

Член 4

Со денот на пренесувањето на сметките на учесниците во платниот промет во банките, Заводот на соодветните банки што ги преземаат и водат сметките, врз основа на прифатена понуда од банките, им го пренесува и соодветниот имот, опрема и вработени потребни за вршење на работите на платниот промет.

Надоместокот за преземената инфраструктура и опрема од банките, се утврдува врз основа на процена и услови утврдени со Законот за продажба на државниот капитал.

Член 5

Работите на државниот трезор што ги врши Заводот, се пренесуваат во Министерството за финансии, најдоцна до 30 јули 2001 година.

Имотот, опремата и вработените што се во функција на вршење на работите од ставот 1 на овој член се пренесуваат, односно преземаат, на Министерството за финансии, врз основа на одлука на Владата на Република Македонија.

Член 6

Благајничко-трезорските работи и снабдувањето со готови пари на учесниците и носителите во платниот промет, се пренесуваат на Народната банка на Република Македонија, најдоцна до 31 декември 2001 година.

Член 7

Работите на снабдување со административни и судски таксени марки и менични бланкети, како и други хартии од вредност од Заводот, се пренесуваат на Народната банка на Република Македонија, со состојба на 30 јуни 2001 година, најдоцна до 31 декември 2001 година.

Член 8

Имотот, опремата и вработените што се во функција на вршење на работите од членовите 6 и 7 на овој закон од Заводот се пренесуваат на Народната банка на Република Македонија, врз основа на одлука на Владата на Република Македонија.

Член 9

Сметките за наплата на јавните приходи и сметките на државните органи што се водат во Заводот, се пренесуваат на Министерството за финансии. Сметките на органите на единиците на локалната самоуправа, сметките за пресметка на платниот промет, како и другите сметки определени со закон, што се водат во Заводот се пренесуваат на носителите на платниот промет.

Член 10

Наплатата на даноците од правните лица со жиро-сметка во Заводот, присилната наплата на даноците, како и водењето на евиденции за наплатените даноци од тие правни лица, ги презема Министерството за финансии - Управа за јавни приходи, со пренесување на жиро-сметките во банките.

Член 11

Наплата на придонесите од плати за сметка на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, Министерството за здравство - Фонд за здравствено осигурување на Македонија и Заводот за вработување на Република Македонија, од Заводот се пренесуваат на Министерството за финансии - Управа за јавни приходи, со пренесување на жиро-сметките во банките.

Член 12

Евиденцијата за јавните приходи од Заводот се пренесува на Министерството за финансии - Управа за јавни приходи, со состојба на 30 јуни 2001 година.

Член 13

Имотот, опремата и вработените што се во функција на вршење на работите од членовите 10, 11 и 12 се пренесуваат на Министерството за финансии - Управа за јавни приходи, врз основа на одлука на Владата на Република Македонија.

Член 14

Прибирањето, обработката и објавувањето на податоците од областа на финансиската статистика од интерес за Република Македонија што ги врши Заводот, се пренесуваат на Државниот завод за статистика, најдоцна до 30 јуни 2001 година.

Имотот, опремата и вработените што се во функција на вршење на работите од ставот 1 на овој член, се пренесуваат на Државниот завод за статистика, врз основа на одлука на Владата на Република Македонија.

Член 15

Со пренесување на соодветните работи од Заводот на Централниот регистар се пренесуваат, односно распределуваат имотот, опремата и вработените што се во функција на вршење на тие работи врз основа на одлука на Владата на Република Македонија со состојба на 30 јуни 2001 година.

Регистарот на државните службеници, што ги води Заводот, се пренесува на Агенцијата за државни службеници најдоцна до 30 јуни 2001 година.

Имотот, опремата и вработените ангажирани за водењето на Регистарот на државните службеници се пренесува на Агенцијата за државни службеници, врз основа на одлука на Владата на Република Македонија.

Член 16

Имотот, опремата и вработените од Регистарот на обврзници за старите девизни штедни влогови на граѓаните од Заводот се пренесува на Централниот регистар, со денот на неговото конституирање.

Член 17

Имотот, опремата и вработените што ќе се пренесат на клириншката кука, ќе се определат со договор меѓу Владата на Република Македонија и клириншката кука.

Член 18

За преземање на имотот, опремата и средствата за работа, предметите, архивата и другиот регистрационен материјал и паричните средства од Заводот (Централата и неговите организациони единици), Владата на Република Македонија формира Комисија која сочинува делбен биланс на Заводот што се пренесува на носителите на платниот промет и другите институции определени со одредбите на овој закон.

Комисијата од ставот 1 на овој член извршува целосна делба на имотот, материјалните, техничките и другите средства на носителите на платниот промет и другите институции и ја утврдува конечната цена на делот на државниот капитал што се отстапува на одделни корисници според условите утврдени со овој закон.

Делбениот биланс, комисијата од ставот 1 на овој член е должна да го изготви најдоцна до 30 јуни 2001 година. По исклучок, за имотот, опремата и вработените за клириншката кука предлог на делбен биланс, Комисијата од ставот 1 на овој член е должна да изготви најдоцна до 1 април 2001 година, а целосен предлог на делбен биланс најдоцна до 30 јуни 2001 година.

Конечниот делбен биланс, на предлог на Комисијата го утврдува Владата на Република Македонија најдоцна до 31 декември 2001 година.

Член 19

Вршењето на определени работи од страна на Заводот доверени врз основа на посебни закони, Заводот ќе ги пренесе на институции на начин и во рокови определени со тие закони, но не подоцна од 31 декември 2001 година.

Работите што Заводот ги врши врз основа на договор, Заводот ќе ги пренесе на определени органи и институции со анекси на тие договори, најдоцна во роковите определени во ставот 1 на овој член.

Член 20

Вработените во Заводот, што работат на техничко одржување и ги остваруваат своите права од работен однос во Заводот, преминуваат на работа во Народната банка на Република Македонија.

Во Народната банка на Република Македонија, се пренесува имотот и опремата што се во функција на вршење на работите од ставот 1 на овој член.

Член 21

Вработените во Заводот, што ќе останат нераспоредени, во согласност со овој закон, ги уживаат правата и обврските од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 112/2000 година), Законот за работните односи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 53/97, 59/97, 21/98, 25/2000, 34/2000 и 3/2001 година) и Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000 и 5/2001 година).

Член 22

Актите за извршување на овој закон ќе се донесат, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 23

Прописите донесени врз основа на Законот за платен промет ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 9/94, 65/95, 71/96, 7/98 и 16/2000), ќе се применуваат до донесувањето на актите врз основа на овој закон и Законот за платен промет, но не подоцна од 31 декември 2001 година.

Член 24

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

729.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ МЕЃУНАРОДНАТА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА КИНА ПО ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

Се прогласува Законот за задолжување на Република Македонија со кредит кај Меѓународната комерцијална банка на Република Кина по Договорот за кредит за реализација на инфраструктурни проекти, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 април 2001 година.

Бр. 07-1532/1
25 април 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ МЕЃУНАРОДНАТА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА КИНА ПО ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

Член 1

Република Македонија се задолжува кај Меѓународната комерцијална банка на Република Кина со кредит во износ од 20 милиони САД долари, наменет за реализирање на инфраструктурни проекти.

Член 2

Условите и начинот на користење на кредитот од членот 1 на овој закон се утврдуваат со Договор за кредит.

Од името на Република Македонија, Договорот од ставот 1 на овој член, ќе го потпише министерот за финансии или од него овластено лице.

Член 3

Рокот на отплата на кредитот од членот 1 на овој закон е 20 години, вклучувајќи грејс период од седум години, со годишна камата од 3%.

Член 4

Народната банка на Република Македонија ќе го администрира кредитот од името на Владата на Република Македонија.

Член 5

Република Македонија кредитот од членот 1 на овој закон ќе го отплаќа од средствата што ќе се собираат со отплата на кредитот од страна на крајните корисници.

Отплаќањето ќе биде во 27 еднакви полугодишни рати. Првата рата пристигнува за плаќање последниот ден од осумдесет и четвртиот месец од денот на ефективност на кредитот.

Член 6

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

730.

Врз основа на член 35 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), а во врска со член 2, став 2 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/92, 12/93 и 11/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.03.2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИОТ ПОЈАС НА ОДДЕЛНИ ДЕЛОВИ ОД ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА

1. Заради заштита на безбедноста на државната граница на Република Македонија се проширува граничниот појас на деловите на државната граница према Сојузна Република Југославија на делот кон Косово. Линијата на граничниот појас на деловите на државната граница каде што тој се проширува се протега:

а) 10.000 метри од троеѓата помеѓу Република Македонија, Република Албанија и Сојузна Република Југославија, гранична Пирамида Д24 на македонско (југословенско) албанската државна граница - тригонометриска точка со кота (ТТк) 2092 (М. Ксула е Прифтит) преку тригонометриската точка 2100 (Д. Кара-Мустафа), котата 1944, тригонометриската точка 2261 (Нистривски Кораб), кота 1840 тригонометриската точка 1731 (Марков кмн), тригонометриска точка 1787 (Гури укут), тригонометриска точка 1652, котата 1652 (Радовец), кота 1836, тригонометриска точка 1839 (Богдевска пл.), тригонометриска точка 2147 (Морава), тригонометриска точка 1860, кота

1158, објект Илинаца, кота 1372, тригонометриска точка 967 (Соколец), тригонометриска точка 915 (Вили Врв), тригонометриска точка 1067, тригонометриска точка 1480 (Урошев Кмн.), кота 1681, кота 1760, кота 1739, кота 1505, кота 578 (с. Лавце), тригонометриска точка 952, тригонометриска точка 1136, тригонометриска точка 1204, тригонометриска точка 1933, кота 1504, а кај тригонометриската точка 2608 (Пескови) влегува во граничниот појас.

б) 5.000 метри од тригонометриската точка 2608 (Пескови), преку тригонометриските точки 1933, 1204, 1685, 1390, 1130, 863, 687, 695, 615, 615 (Татин врв), 714 (Големо бр.), 686, 995 (Крушке), 1213, 1171, 484, преку река Вардар, тригонометриските точки 708, 695 (Јазвиње), 470 (Панзирково), 460, 392, преку котите 549 (Желковац), 475, преку тригонометриските точки 1245 (Душановац), 686, с. Димце до потокот Димцес.

в) 10.000 метри од потокот Димцес, с. Димце тригонометриските точки 686, 1245, 1189 (Опашиновац), преку котите 921 (Беговиште), 1322 преку тригонометриските точки 1626 (Пупљак), 1533 (Кепи вдорис), 1333 (Вуксан), 835 (Бучин), 655 (Колишта), с. Оризаре (кота 413), с. Опаје, преку котата 344 до автопатот Скопје-Ниш, по автопатот до местото североисточно од кота 412 за околу 600 метри.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2479/1
15 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

731.

Врз основа на член 11, точка 8 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24. 04. 2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРАМА ЗА 2001 И 2002 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ "МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за усвојување на Инвестиционата програма за 2001 и 2002 година на Јавното претпријатие за аеродромски услуги "Македонија"-Скопје, бр. 02-581/3 од 20. 04. 2001 година, донесена од Управниот одбор на ЈПАУ "Македонија"-Скопје, на седницата одржана на 20. 04. 2001 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2633/1
24 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

732.

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99), член 86, став 2 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24. 04. 2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА МИНЕРАЛНА ВОДА И ГАС СО₂ НА ДОО "ЕУРОМИН"-БИТОЛА НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО С. КРЕМЕНИЦА-БИТОЛА

1. На ДОО "Еуромин"-Битола се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина минерална вода и гас СО₂ на локалитетот во с. Кременица-Битола, со следните координати:

Точка	Координата x	Координата y
T1	4.530.225,00	7.539.100,00
T2	4.530.225,00	7.540.000,00
T3	4.529.750,00	7.540.000,00
T4	4.529.650,00	7.539.500,00
T5	4.529.950,00	7.538.975,00

Површината на просторот од став 1 на овој член изнесува $P=0,48 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2581/1
24 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

Огласен дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 7199/2000, на регистарска влошка бр. 020363977-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП на Авто такси УСМЕДИН ТП Али Шукри Јусуфи Скопје, ул. "Козле 2" бр. 3.

Дејност: 60.22.

Во вршењето на дејноста спрема трети лица ТП истапува во свое име и за своја сметка. За сите обврски спрема трети лица ТП одговара лично со сиот свој имот. Али Јусуфи-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7199/2000. (3974)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 258/2001, на регистарска влошка бр. 020395087-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, посредништво и др. услуги ТИМОВ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "12 Македонска Бригада" бр. 32 б.

Основач: Љупчо Тимов, ул. "12 Македонска Бригада" бр. 32 б.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надвореш-

на трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во надворешнотрговското работење, консигнација и комисион, услуги во меѓународниот транспорт и шпедиција, реекспорт, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а одговара со сите свои средства. Управител: Љупчо Тимов, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 258/2001. (3975)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 7300/2000, на регистарска влошка бр. 020390877-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги РИГА Оливер ДООЕЛ Скопје, ул. "Партизански Одреди" бр. 19, деловна единица А-2, Скопје.

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.63, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.60, 74.20/2, 74.20/3, 15.91, 15.93, 15.94, 15.95, 15.81/1, 15.98/2, 25.22, 25.24, 15.98, 15.32, 26.11, 26.12, 26.13, 26.13/1, 26.13/2, 26.14, 26.15, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.51, 27.52, 27.54, 45.25, 45.43, 45.45, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, посредување и застапување со стока со моторни возила, делови за моторни возила и прибор, меѓународен транспорт на патници и стоки во воздушниот и патничкиот сообраќај.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. Со друштвото управува управителот Стојановски Оливер-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7300/2000. (3976)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 207/2001, на регистарска влошка бр. 020394577-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, промет и услуги АЛ-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 14/2-7.

Основање согласно ЗТД на Друштвото за производство, промет и услуги АЛ-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 14/2-7. Скратен назив на друштвото е: АЛ-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. Основач на друштвото е Стојанова Кристина од Скопје.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.89, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 19.20, 21.12, 21.21, 21.22, 21.25, 25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52,

51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21, 74.12, 74.40, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, консигнациона продажба, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт и шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени од друштвото во правниот промет со трети лица друштвото ќе одговара со сиот свој имот и средства. Управител без ограничувања е Стојанова Кристина од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 207/2001. (3977)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 69/2001, на регистарска влошка бр. 02039319?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за градежништво и трговија ИМОБИЛИАРЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Босна и Херцеговина" бр. 55.

Содружник: АДРИНЕКО ТРАДИНГ ЛИМИТЕД Република Кипар. Основен влог: 5.000 дем во пари во денарска противвредност од 155.000,00 денари.

Дејноста е: 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.82, 74.83, 74.84. Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во прометот со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите средства. Во внатрешниот и надворешниот промет друштвото го застапува Ефремов Миодраг-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 69/2001. (3978)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 152/2001, на регистарска влошка бр. 02039402?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за туризам, угостителство и трговија ТУРИСТ-МАРКЕТ ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Даме Груев", лок. 7, блок 4.

Управител: Миодраг Враниќ од Скопје. Содружници: Владимир Талески и Милорад Талески од Скопје.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.10, 70.21, 74.13, 74.14, 74.40, 74.83, 74.84. Во

НТР друштвото ќе обавува: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, посредување, консигнациони складишта, комисионо работење, реекспорт, меѓународен транспорт на патници и стоки.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 152/2001. (3979)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 247/2001, на регистарска влошка бр. 02039497?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на СР МЕГА АУТО ДООЕЛ друштво за производство и промет на големо и мало експорт-импорт Скопје, ул. "Саса" бр. 13а.

Дејност на друштвото: 15.32, 15.33, 28.73, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.24, 25.11, 28.22, 28.62, 28.63, 28.72, 28.74, 28.75, 29.13, 29.14, 36.11, 36.12, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.43, 51.44, 51.51, 51.53, 51.54, 51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 60.22, 63.40, 70.31, 71.34, 74.82, 74.84, 74.83, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складишта, реекспорт, малограничен промет со соседните земји Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Управител е Горан Несторовски-управител со неограничено овластување исто и за надворешен промет. Основач е Горан Несторовски од Скопје, ул. "Саса" бр. 13а.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 247/2001. (3980)

Основниот суд 204/2001, на регистарска влошка бр. 02039454?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар ТП за трговија на мало БЕТ-ДОН Струмка Томислав Димова Валандово, ул. "Григор Прличев" бр. 20.

Дејности: 52.11, 52.12.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот. Струмка Томислав Димова-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 204/2001. (3981)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 269/2001, на регистарска влошка бр. 02039519?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за туристичко угостителски услуги и трговија ФЛОРАС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Казанџиска" бр. 45.

Основач е единствениот содружник Флорије Салифи, државјанин на СРЈ, со живеалиште во Приштина, ул. "Краља Петра" бр. 93/2.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 63.30, 63.40, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, посредување во надворешниот промет со стоки и услуги, посредување во областа на туризмот, застапување на странски фирми, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реек-

спорт, трговија на консигнација, малограничен промет со соседните земји Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските створени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со свој имот. Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Флорије Салихи-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 269/2001. (3982)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 278/2001, на регистарска влошка бр. 020395287-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија, градежништво, инженеринг и услуги ДОВОДЕ ДОО увоз-извоз Тетово, ул. "Тодор Ципоски Мерџан" бр. 75.

Дејности: 14.21, 20.30, 20.40, 26.61, 26.70, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 36.61, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 51.13, 51.21, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.41, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.48, 52.63, 55.30, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 65.12/3, 71.32, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 93.02. Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување, консигнација, реекспорт, услуги во меѓународниот транспорт на патници и стоки, малограничен промет со сите соседни земји, изведување градежни работи и изградба на комплетни станбени и стопански објекти.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските створени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Атанасоски Драшко-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 278/2001. (3984)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 182/2001, на регистарска влошка бр. 020394327-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ГАГИ-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт с. Стримница, Желино.

Основач: Илаз Исени од с. Стримница, Тетово. Фирма: Друштво за производство, трговија и услуги ГАГИ-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт. Седиште: с. Стримница, Желино.

Дејности: 15.81, 15.98/2, 20.40, 20.51, 21.25, 25.22, 25.24, 36.63, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 51.13, 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.82, 74.83, 74.84. Управител: За управител на друштвото се одредува лицето Илаз Исени од с. Стримница, Тетово.

Овластувања: Друштвото во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка. Одговорност: Друштвото за обврските во правниот промет со трети лица преземени во текот на работењето одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 182/2001. (3985)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 6680/2000, на регистарска влошка бр. 020356007-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија, услуги и превоз КУЛА-ТРАНС Зорица ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, с. Карпош, ул. "150" бр. 5.

Друштвото е основано со изјава за основање на ДООЕЛ од 02.11.2000 година, а содружник на друштвото е Зорица Томиќ од Куманово.

Дејности: 01.21, 01.30, 15.51, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01. Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапништво и посредништво, реекспорт, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските створени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со свој имот. Лицето овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Зорица Томиќ-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6680/2000. (3986)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 195/2001, на регистарска влошка бр. 020394457-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги ПОЛИ-ХЕМ ДООЕЛ експорт-импорт с. Каменјане, Каменјане.

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 74.20/2, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 74.20/1, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84, 24.16, 24.66, 25.21. Надворешно работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигнација, угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските створени одговара со сите свои средства. За управител на друштвото се определува лицето Фадил Ферати од с. Каменјане, Каменјане како лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет, без ограничување. Основач: Фадил Ферати од с. Каменјане, Каменјане.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 195/2001. (3987)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 199/2001, на регистарска влошка бр. 020394497-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги ШАР-1 ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. "Ј. Ончевски" бр. 1.

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 74.20/2, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 74.20/1, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84, 25.21. Надворешно работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигнација, угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени одговара со сите свои средства. За управител на друштвото се определува лицето Нади Локмани од Тетово, ул. "Ј. Ончевски" бр. 1, како лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет, без ограничување. Основач: Нади Локмани од Тетово, ул. "Ј. Ончевски" бр. 1.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 199/2001. (3988)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 7034/2000, на регистарска влошка бр. 020360477-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги БИСАМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Чаирска" бр. 112, Скопје.

Основач: Билал Озкан од Р. Турција, Истанбул-З. Бурну нас. Бештелсиз, ул. "Багичи" бр. 1/1.

Дејности во внатрешнотрговскиот промет: 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.40, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, откуп на земјоделски производи, откуп на сточарски производи. Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во надворешнотрговскиот промет, консигнација, меѓународен транспорт и шпедиција, услуги во меѓународниот транспорт, комисиони работи, реекспорт, малограничен промет со Р. Бугарија, Р. Грција, Р. Албанија и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот. Во внатрешно и надворешнотрговскиот промет како управител без ограничувања е именуван Билал Озкан.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7034/2000. (3989)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3916/2000, на регистарска влошка бр. 020294637-6-01-000, ја запиша во трговскиот регистар Трговијата на мало со мешовита стока ЕУРО КОМ ТП Ресми Сабит Адил Дебреше-Гостивар.

Седиште: Дебреше-Гостивар. Основач: Ресми Адил од Дебреше-Гостивар.

Дејности: 52.11-трговија на мало во продавници претежно со храна, пијалаци и тутун, 52.12-друга трговија на мало во продавници со мешовита стока.

Во свое име и за своја сметка, одговара со целиот свој имот лично. Ресми Адил-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3916/2000. (3990)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 48/2001, на регистарска влошка бр. 020392987-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги БУЈО-КОМ ДОО експорт-импорт с. Селце, Тетово.

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 74.20/2, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 74.20/1, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84. Надворешно работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигнација, угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени одговара со сите свои средства. За управител на друштвото се определува лицето Бујамин Османи од с. Селце, Тетово, како лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет, без ограничување. Основачи: Бујамин Османи од с. Селце, Тетово и Иљаз Османи од с. Селце, Тетово.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 48/2001. (3991)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 261/2001, на регистарска влошка бр. 020395117-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија и услуги АКРОН ДОО увоз-извоз Скопје, бул. "Партизански Одреди" бр. 119, блок 6, локал 1а.

Назив на фирма: Друштво за производство, трговија и услуги АКРОН ДОО увоз-извоз Скопје, бул. "Партизански Одреди" бр. 119, блок 6, локал 1а. Основачи: Пенев Александар од Скопје, ул. "Петар Делан" бр. 3/1-7, со основен влог во висина од 87.200,00 денари или 2.805 дем и Карамика Михајло од Скопје, ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 24/2-13, со основен влог во висина од 71.300,00 денари или 2.295 дем.

Дејности: 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 28.51, 28.61, 28.62, 28.63, 28.74, 28.75, 30.01, 30.02, 36.11, 36.12,

36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.6, 52.61, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.05. Надворешнотрговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, меѓународна шпедиција, констигнациона продажба на странски стоки, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува самостојно, во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. Управител: Пенев Александар, со овластувања неограничени како во внатрешниот така и во надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 261/2001. (3992)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2247/98, на регистарска влошка бр. 02006047?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец БЕСА РЕЙСЕН Туристичка агенција Исмет Рахман Халими ТП ул. "Димитрије Туцовиќ" бр. 9, Куманово.

Дејност: 63.30.

Седиште: ул. "Димитрије Туцовиќ" бр. 9, Куманово. Управител: Исмет Рахман Халими.

Одговорност: лично одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2247/98. (3993)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 97/2001, на регистарска влошка бр. 02039347?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД како ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија, градежништво, транспорт, угостителство и услуги ТАШ-КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар, ул. "ЈНА" бб.

Дејности: 01.21, 14.11, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/2, 17.30, 17.40, 17.51, 17.54, 17.60, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 19.10, 19.20, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 25.22, 26.22, 26.23, 26.30, 26.40, 26.61, 26.64, 26.66, 27.45, 28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 28.62, 28.75, 29.40, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.12, 51.13, 51.17, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.48, 53.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 74.20/3, 74.84, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки,

меѓународен превоз на патници, посредување и застапување во надворешниот промет, комисионо и констигнациона работење, туристички и угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е лицето Адеми Шерафедин од с. Здуње, Гостивар, управител без ограничување. Единствен содружник: Адеми Шерафедин од с. Здуње, Гостивар.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 97/2001. (3994)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 7284/2000, на регистарска влошка бр. 02038401?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП на Сендвичара РЕНЕСАНСА ТП Ацовски Санко Стевица Тетово, ул. "ЈНА" бр. 28.

ТП е основано со пријава и изјава од 15.12.2000 година. Основач на ТП е Ацовски Санко Стевица Тетово, ул. "ЈНА" бр. 34.

Дејности: 55.30/1-ресторани и гостилници (без соби за сместување), 55.30/2-услуги на други угостителски објекти.

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во свое име и за сметка на фирмата, а за своите обврски сторени во правниот промет ТП одговара лично со целиот свој имот. Во внатрешниот промет се именува Ацовски Санко Стевица-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7284/2000. (3995)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14/2001, на регистарска влошка бр. 02039264?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД како ДООЕЛ на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ЕЛ-МОНТ ДООЕЛ експорт-импорт с. Г. Волковија, Маврови Анови.

Друштвото е основано со изјава за основање од 11.12.2000 година, а основач-единствен содружник е Мухареми Амет.

Дејности: 31.10, 31.20, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 74.20/3, 74.40, 74.84. Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување, констигнација, комисиона продажба, реекспорт, изведување на инвестициони работи во странство, отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот работење е Мухареми Амет-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14/2001. (3996)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 372/2001, на регистарска влошка бр. 02039622?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП ЛИН Веселин Драгомир Танасковиќ трговија на мало Скопје, ул. "Шидска" бр. 18/1-7.

Дејности: 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/3.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот промет е Веселин Танасковиќ-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 372/2001. (3997)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 203/2001, на регистарска влошка бр. 02039453?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на друштво како ДООЕЛ на Друштвото за градежништво, трговија, транспорт и услуги АЛА КОМПАНИ-ДООЕЛ експорт-импорт с. Здуње, Вруток.

ТД е основано со акт за основање-пријава бр. 01/1 од 19.01.2001 година, а основач е Муслији Алаедин од с. Здуње, Вруток.

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.51, 20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 01.22/1, 01.24, 01.25, 02.01, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.43, 15.51, 15.81/1, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 18.10, 19.10, 20.40, 24.51, 24.52, 26.51, 26.52, 26.53, 36.14, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.12, 74.13, 74.14, 74.84, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 45.11, 45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 74.20, 74.20/5.

Управител е Муслији Алаедин-управител без ограничување.

Дејности во надворешнотрговското работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен превоз на патници, посредување и застапување во надворешниот промет, комисионо и консигнационо работење, туристички и угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 203/2001. (3998)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 227/2001, на регистарска влошка бр. 02039477?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, промет и услуги ВОЛВОКС ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Фуштанска" бр. 65 а.

Основачи: Даниела Мицевска-Зафирова од Скопје, ул. "9 Мај" бр. 20а, Ристо Јанакиевски од Скопје, ул. "Фуштанска" бр. 65а и Кари Тапио Ванханен од Хелсинки, државјанин на Финска.

Дејности: 01.22/1, 15.98/1, 20.10/1, 20.30, 20.40, 15.98/2, 25.22, 25.23, 26.61, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 37.20, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2,

52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.30, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84. Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, туристички и угостителски услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигнација.

Неограничени овластувања, целосна одговорност. Управител: Ристо Јанакиевски-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 227/2001. (3999)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11495/99, на регистарска влошка бр. 0203211?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар Трговското друштво за градежништво, трговија и транспорт ЈУМБО-ТРАНС, Билјана ДООЕЛ Кавадарци, ул. "Бел камен" бр. 24.

Основач: Иванова Билјана од Кавадарци, ул. "Бел камен" бр. 24.

Дејности: 74.20/3, 60.24, 63.40, 50.20, 63.21, 55.30/2, 01.21, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.42, 51.43, 51.47, 51.55, 51.56, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.47, 50.50/1, 74.84, 45.11, 45.23, 45.31, 45.33, 45.34, 45.45, 93.02.

Надворешнотрговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските створени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Иванова Билјана, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11495/99. (4050)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11497/99, на регистарска влошка бр. 02034645?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги БАФОМ, Ацо ДООЕЛ Кавадарци, ул. "Његош" бр. 13.

Основач: Ацо Николов од Кавадарци, ул. "Његош" бр. 13.

Дејности: 31.10, 27.21, 28.75, 29.24, 29.71, 28.11, 31.40, 52.74, 60.24, 63.40, 55.30/2, 01.21, 51.17, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.44/1, 52.47, 50.30/1, 74.84, 65.12/3.

Надворешнотрговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стока.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските створени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување Бисерка Николова, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11497/99. (4051)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2816/99, на регистарска влошка бр. 02029825?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија ДИТО, Борис ДООЕЛ Кавадарци, ул. "Страшо Пинџур" бр. 65/а.

Основач: Борис Мукаетов од Кавадарци, ул. "Страшо Пинџур" бр. 65/а.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 50.10, 50.30, 50.50, 51.17, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.42, 51.43, 51.45, 51.53, 51.56, 51.57, 55.30/2, 60.24.

Надворешнотрговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските створени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување Борис Мукаетов, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2816/99. (4052)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11396/99, на регистарска влошка бр. 02037693?-3-06-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за транспорт, трговија и услуги АНТИГОНА Екрем ДООЕЛ експорт-импорт општина Д. Баџица с. Г. Баџица.

Дејности: 1. транспорт: 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 60.22, 2. производство: 25.22, 25.21, 36.11, 20.40, 21.21, 3. градежништво: 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 45.21/1, 45.31, 45.22, 4. трговија на мало: 52.24, 52.21, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.26, 50.30/2, 50.50, 5. трговија на големо: 51.21, 51.38, 51.34, 51.24, 51.43, 51.53, 51.25, 50.30/1, 51.51, 55.30/1, 55.30/2.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Екрем Џемаили, управител без ограничување.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт и шпедиција на стоки и патници, застапување на странски правни лица и физички лица, консигнациона и комисиона продажба, туристичко угостителски услуги.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11396/99. (4053)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14648/99, на регистарска влошка бр. 02032119?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар организирањето на претпријатието во ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги ТРГО-ЦЕНТАР Пане ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, ул. "Браќа Хаџи-Теофони" бр. 16.

Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 51.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.30, 26.26, 28.73, 28.74, 24.16, 24.17, 25.22, 25.21, 25.24, 21.21, 17.40, 17.54/2, 18.54, 17.54, 18.22, 18.21, 19.30, 15.81, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 74.84, 63.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со соседните земји: Албанија, Грција и Бугарија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14648/99. (4054)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 15472/99, на регистарска влошка бр. 02028574?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар

усогласувањето на претпријатието на Друштвото за трговија на големо и мало ЕУРОАВТО Дарко Новески и др. ДОО извоз-увоз Скопје, ул. "Гемичиска" бр. 85.

Основачи: Дарко Новески од Скопје и Чедомир Новески од Скопје.

Дејности: 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.73, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.20, 32.30, 33.50, 34.20, 34.30, 36.63, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 52.23, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 71.22, 71.23, 72.50, 72.60, 74.12, 74.14, 74.40, 74.82, 74.84, 92.72, 93.05.

Во надворешнотрговскиот промет, друштвото ќе ги извршува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Дарко Новески, управител без ограничувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 15472/99. (4055)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11830/99, на регистарска влошка бр. 02034177?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието на Друштвото за трговија ПАНТА КОМПАНИ Горан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 5/4-3.

Дејности: 52.11, 52.24, 52.22, 52.23, 52.11, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.46, 52.44/1, 52.46, 52.48, 52.47, 52.26, 52.12, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 51.70, 50.10, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.70, 51.56, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.41, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги за странски фирми и лица, работи на увоз и извоз на стоки и услуги во малограничниот промет со Албанија, Бугарија и Грција.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Горан Србиновски, управител со неограничено овластување.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Основач на друштвото е лицето Горан Србиновски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11830/99. (4056)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11253/99, на регистарска влошка бр. 02030919?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за сервисирање на лифтови, трговија и услуги СИГМА Ангелко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Исаија Мажовски" бр. 13.

Содружник и управител: Стефановски Ангелко од Скопје, ул. "Исаија Мажовски" бр. 13.

Дејности: 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.35, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2,

50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 74.12, 74.84, 63.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување на странски фирми, реекспорт и компензација, комисиони и консигнациони работи, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници, малограничен промет со соседните земји.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11253/99. (4057)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 16594/99, на регистарска влошка бр. 02036182?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги ЈАНВЕЛ Иво ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Илинденска" бр. 38-а.

Фирма: Друштво за производство, трговија и услуги ЈАНВЕЛ Иво ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Илинденска" бр. 38-а, единствен содружник е Иво Митевски од Скопје, ул. "Никола Парапунов" бр. 3/35.

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.81/1, 15.82/2, 15.86, 15.88, 15.89, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 51.42, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 60.23, 60.24, 63.12, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 93.01, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските спрема трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител и лице овластено за застапување во надворешнотрговскиот промет е содружникот Иво Митевски со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 16594/99. (4058)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 16613/99, на регистарска влошка бр. 02030070?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги ЈАНКОМЕРЦ Виолета ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Илинденска" бр. 38-а.

Фирма: Друштво за производство, трговија и услуги ЈАНКОМЕРЦ Виолета ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Илинденска" бр. 38-а, единствен содружник е Виолета Митевска од Скопје, Кеј "13-сти Ноември" бр. 8/4-3.

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.81/1, 15.82/2, 15.86, 15.88, 15.89, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56,

51.57, 51.61, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 60.23, 60.24, 63.12, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 74.20/2, 74.20/3, 74.20, 74.84, 93.01, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските спрема трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител и лице овластено за застапување во надворешнотрговскиот промет е содружникот Виолета Митевска со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 16613/99. (4059)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 17075/99, на регистарска влошка бр. 02035357?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, промет и услуги АГРОИМПЕКС Јован ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија бул. "Гевгелија" ламела 6 стан 12.

Основач: Палазов Јован од Гевгелија, ламела 6 стан 12, бул. "Гевгелија".

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.13, 01.13/1, 01.30, 01.41, 01.41/3, 15.31, 15.32, 15.33, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.98/2, 51.11, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.35, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 74.13, 74.14, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, застапување на странски правни и физички лица, комисиона продажба на стоки, продажба на стоки од консигнациони склади, меѓународен транспорт, меѓународна шпедиција, инвестициони работи во странство.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со сите свои средства.

Застапување: Палазов Јован, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 17075/99. (4060)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 10360/99, на регистарска влошка бр. 02036074?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на СТД во ТП Кебапчилница СОЊА ТП. Цветановска Спиридон Мирка, ул. "Никола К. Мајски" 34, Скопје.

Дејности: 55.30/1, 55.30/2.

Управител - Мирка Цветановска од Скопје на ул. "Финска" бр. 3.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10360/99. (4069)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3980/99, на регистарска влошка бр. 02028688?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар

усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија, услуги и транспорт ЗОНИ-КО-КОМПАНИ Катерина ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци, ул. "Пелагонија" бр. 3.

Основач: Катерина Недановска од Кавадарци, ул. "Пелагонија" бр. 3.

Дејности во внатрешното трговско работење: 01.13/2, 05.01, 05.02, 15.20, 25.21, 25.22, 25.23, 28.73, 31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 33.20, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.30, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.40, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.34, 74.20/2, 74.20/3, 74.84.

Дејности во надворешното трговско работење се: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патници, агенциски услуги во транспортот, застапување на странски правни и физички лица, консигнациона продажба, реекспорт.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител на друштвото е Недановска Катерина од Кавадарци, ул. "Пелагонија" бр. 3.

Управителот го застапува друштвото во внатрешното и надворешното трговско работење, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3980/99. (4062)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4996/99, на регистарска влошка бр. 020182307-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар Услужното градежно производно туристичко и трговско друштво ДМ-КОМПАНИ Дехар ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар, ул. "Г. Гаврилоски" бр. 10.

Седиште: Гостивар, ул. "Г. Гаврилоски" бр. 10.

Основач: Мустафа Дехар од Гостивар, ул. "Г. Гаврилоски" бр. 10.

Дејности: 01.24, 02.01, 02.02, 15.61, 15.85, 15.98, 25.24, 45.21/1, 45.21/2, 45.32, 45.34, 45.43, 45.45, 51.13, 51.17, 51.19, 51.31, 51.37, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.26, 52.44, 52.44/3, 52.44/4, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 63.30, 74.84, 93.05, 60.23, 60.21, 63.21, 63.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, меѓународна шпедиција и транспорт на стоки и патници.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Мустафа Дехар, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4996/99. (4063)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 15246/99, на регистарска влошка бр. 020313287-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Претпријатието за деловни услуги и промет "АГЕНЦИЈА - ЕЛПА" ДОО Скопје, ул. "Благоја Гојан А" бр. 19.

Друштво за деловни услуги и промет АГЕНЦИЈА-ЕЛПА Павле ДООЕЛ Скопје, ул. "Благоја Гојан" А бр. 19.

Дејноста на друштвото опфаќа:

21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 65.12/3, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.12, 74.13, 74.84, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските на друштвото спрема трети лица тоа одговара со целокупниот свој имот.

За управител на друштвото се именува Маневски Павле, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 15246/99. (4064)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14792/99, на регистарска влошка бр. 020390577-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво за производство ВАРДАР П Живко ДООЕЛ Скопје, бул. "ЈНА" бр. 54/2-1.

Трговско друштво за производство ВАРДАР П Живко ДООЕЛ Скопје, бул. "ЈНА" бр. 54/2-1 се усогласува со ЗТД со Изјава за основање од 06.12.1999 год. Содружник: Живко Пејковски од Скопје.

Управител: Александра Пејковска, без ограничувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Дејности: 10.10, 10.20, 10.30, 13.10, 13.20/1, 13.20/2, 13.20/3, 14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 24.51, 24.52, 24.63, 24.65, 24.66, 25.22, 28.72, 29.12, 29.22, 29.24, 29.56, 29.71, 29.72, 31.10, 31.20, 31.50, 31.62, 32.20, 32.30, 33.10/2, 33.40, 36.11, 36.12, 36.14, 36.15, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.73, 52.74, 60.24, 63.12, 63.40, 74.13, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување, реекспорт, малограничен промет со соседните земји.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14792/99. (4065)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 6929/99, на регистарска влошка бр. 020308637-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги БЕЛ-МАК Виолета ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. "120" Б2-1/6.

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50,

52.62, 52.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 65.12/3, 51.19, 63.40, 15.81/1, 20.10/1, 25.22, 26.61, 28.73, 74.20/2, 74.20/3, 34.30, 74.12, 74.14, 74.84, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 55.30, 55.30/1, 71.10, 45.45, 45.21/1, 45.21/2, 22.22, 18.22, 18.23, 17.71, 15.85, 15.86, 15.87, 15.11, 15.91, 20.40, 70.31, 70.32, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Р Албанија, Р Бугарија и Р Грција, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција.

неограничени овластувања, целосна одговорност.

Се разрешува: Виолета Каравасилева, директор без ограничување.

Се именува: Дине Каравасилев, управител без ограничување.

Пречистен текст: Дине Каравасилев, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6929/99. (4066)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 15237/99, на регистарска влошка бр. 02029623?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар ТП Станикевски Станимир Слободан ТАМАРА Таксист ТП, ул. "Фрањо Клуз" бр. 7/6, Скопје.

Основање ТП.

Седиште: ул. "Фрањо Клуз" бр. 7/6 во Скопје.

Управител и Основач: Станикевски Слободан од Скопје, ул. "Фрањо Клуз" бр. 7/6.

Дејност: 60.22.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, за сторените обврски одговара со средствата со кои располага - лично.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 15237/99. (4067)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 17757/99, на регистарска влошка бр. 02033455?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија и услуги ШАБ Шабан ДООЕЛ експорт-импорт Сарај с. Крушопек.

Претпријатието за трговија и услуги "ШАБ" ДОО увоз-извоз Скопје, с. Крушопек Скопје се усогласува согласно Закон за трговски друштва во: Друштво за трговија и услуги ШАБ Шабан ДООЕЛ експорт-импорт, Сарај, с. Крушопек.

Назив на друштвото: Друштво за трговија и услуги ШАБ Шабан ДООЕЛ експорт-импорт.

Седиште на друштвото: Сарај, с. Крушопек.

Управител на друштвото: Шабан Керими со неограничени овластувања.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Одговорност: Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Друштвото има печат во округла форма и штембил во правоаголна форма.

Дејности на друштвото се: 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.41, 51.42, 51.53, 51.57, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 60.23, 60.24.

Во надворешниот промет друштвото ќе се занимава со: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 17757/99. (4068)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 10864/99, на регистарска влошка бр. 02037624?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги АРАИ Зоран и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Локов" бр. 26-1/4.

Друштво за производство, трговија и услуги АРАИ Зоран и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Локов" бр. 26-1/4.

Содружници-основачи: Апостолов Крсте и Апостолов Зоран и двајцата од Скопје.

Дејности: 17.53, 17.71, 17.72, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 21.24, 17.60, 36.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 1.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 70.31, 71.34, 74.84, 74.82, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Зоран Апостолов, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10864/99. (4069)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 8780/99, на регистарска влошка бр. 02023414?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Трговското друштво за трговија и услуги ДАНИ Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 519" бр. 16, Скопје.

Назив на друштвото: Трговско друштво за трговија и услуги ДАНИ Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

Содружник на друштвото е лицето: Трајче Димитриевски од Скопје, со стан на ул. "519" бр. 16, Скопје.

Седиштето на друштвото се наоѓа во Скопје и тоа на адреса: ул. "519" бр. 16, Скопје.

Дејностите што друштвото ќе ги обавува во внатрешниот трговски промет се следните: 24.16, 24.17, 25.21, 24.51, 24.52, 36.63, 24.30, 25.22, 19.30, 25.23, 25.24, 36.11, 36.12, 36.50, 36.14, 15.98/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 50.10, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.54, 51.55, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 70.20, 63.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, 74.83, 70.31, 63.40.

Дејностите што друштвото ќе ги обавува во надворешниот трговски промет се следните: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, меѓународна шпедиција, малограничен промет со соседните земји: Бугарија, Грција, СР Југославија и Албанија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Во внатрешниот и надворешниот трговски промет друштвото ќе го застапува и претставува управителот на истото, лицето Трајче Димитриевски од Скопје и тоа со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8780/99. (4070)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 15544/99, на регистарска влошка бр. 02039112?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на СТД во ТП МОМО МАРКЕТ ТП Трговија на мало Моме Стојан Јанковски, ул. "Кнез Хаџон" бр. 19, Скопје.

Основач: Моме Јанковски од Скопје, ул. "Кнез Хадон" бр. 19.

Дејност: 52.11 трговија на мало во неспецијализирани продавници, 52.21 трговија на мало со овошје и зеленчук, 52.22 трговија на мало со месо и производи од месо, 52.23 трговија на мало со риби, лушпари и мекотелци, 52.24 трговија на мало со леб, печива, колачи и слатки, 52.25 трговија на мало со алкохолни и други пијалаци, 52.26 трговија на мало со производи од тун, 52.27 друга трговија на мало со храна, во специјализирани продавници, 52.33 трговија на мало со козметички и тоалетни препарати.

Трговец поединец во правниот промет ќе истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските ќе одговара лично со целиот свој имот.

Управител на ТП е Моме Јанковски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 15554/99. (4072)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 9763/99, на регистарска влошка бр. 02024600?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Претпријатието за градежно занатски работи и промет на големо и мало "ВАРДАР ИНВЕСТ" ЦО увоз-извоз бул. "АСНОМ" бр. 58/1-17, Скопје во Друштво за градежно занаетчиски работи, производство, трговија и услуги ВАРДАР ИНВЕСТ Зоран ДООЕЛ увоз-извоз, бул. "АСНОМ" бр. 58/1-17, Скопје.

Содружник: Пејковски Зоран, ул. "АСНОМ" бр. 58/1-17, Скопје со изјава од 20.06.1999 година.

Дејности: 14.11, 14.12, 14.21, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 21.21, 21.22, 21.25, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 28.21, 28.51, 28.74, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.12, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84.

Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги обавува следниве дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, комисиона и консигнациона продажба на стоки, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на патници и стоки, застапување странски фирми и посредување во надворешнотрговскиот промет, комплетен инженеринг при изведба на градежни, занаетчиски и завршни работи во градежништвото.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

За преземените обврски во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет, друштвото ќе го претставува и застапува како прв управител лицето Пејковски Зоран, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9763/99. (4073)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5716/99, на регистарска влошка бр. 02036216?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за производство и трговија на големо и мало извоз-увоз МИС-ПРОМ Јасминка ДООЕЛ, Скопје, ул. "Рафајло Батино" бр. 38.

Усогласување со ЗТД и претворање во ДООЕЛ.

Основач: Јасминка Мирчевска од Скопје.

Дејности: 20.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.12, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 71.10, 71.21, 74.84.

Во НТП: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, малограѓанен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

За управител е именувана Елица Стојановска од Скопје, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5716/99. (4075)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 177/2001, на регистарска влошка бр. 02033541?-4-09-000, го запиша во трговскиот регистар планот за поделбата на Акционерско друштво за финансии, консалтинг, медиуми, трговија и производство ХОЛДИНГ БС Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 6.

Запишување на план за поделба на: Акционерско друштво за финансии, консалтинг, медиуми, трговија и производство ХОЛДИНГ БС Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 6.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 177/2001. (3517)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 220/2001, на регистарска влошка бр. 02024652?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управителот на Трговското друштво за трговија и услуги ЗИСИ ТРЕЈД Никола ДООЕЛ Скопје, ул. "Васил Главинов" блок 10/6.

Промена на управител на трговското друштво, се брише Горан Заревски, управител без ограничување, а се запишува: Никола Зисовски, управител без ограничување.

Пречистен текст: Никола Зисовски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 220/2001. (4078)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 152/2000, на регистарска влошка бр. 02020345?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирмата, истапување на содружник и отстапување на удел на Друштвото за превоз на патници, угостителство, услуги и трговија ЕЛИТТЕ Коце и др. ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Лондонска" бб ТЦ Олимпило локал 23.

Друштво за превоз на патници, угостителство, услуги и трговија ЕЛИТТЕ ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Лондонска" бб ТЦ, Олимпило локал 23.

Истапуваат: Коце Арсов од Скопје на ден 22.01.2001 год. и Дејан Струмиковски од Скопје на ден 22.01.2001 год.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 152/2001. (4080)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2704/2000, на регистарска влошка бр. 02029388?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на основачот, фирма и управител на Друштвото за производство, занаетчиски услуги и трговија на големо и мало ЗОИЛ-КОМЕРЦ Блаже ДООЕЛ Скопје, ул. "Фуштанска" бр. 107-а.

Од друштвото истапува основачот Васка Велјаноска од Скопје, а пристапува Блаже Велјаноски од Скопје.

Се брише Васка Велјаноска која друштвото го застапува како во внатрешниот така и во надворешно-трговскиот промет.

Се запишува Блаже Велјаноски кој друштвото ќе го застапува како во внатрешниот така и во надворешно-трговскиот промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2704/2000. (4082)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 65/2001, на регистарска влошка бр. 02022404?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиштето и управителот на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало МУРАД, Шабан и др. ДОО экспорт-импорт, ул. "Горче Петров" бр. 10, Тетово.

Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало МУРАД, Шабан и др. ДОО экспорт-импорт, ул. "Индустриска" б.б. нас. Маџари општ. Гази Баба Скопје.

Се менува седиштето на друштвото и во иднина ќе се наоѓа на ул. "Индустриска" бб населба Маџари, општина Гази Баба, Скопје.

Од друштвото се брише Јусуфи Ихсан, управител без ограничување а се запишува Ириш Мехмет Акиф, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 65/2001. (4083)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 17448/99, на регистарска влошка бр. 02035789?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво за производство, промет и услуги ДАР-МАР ТРЕЈД експорт-импорт, ДООЕЛ Скопје, бул. "АВНОЈ" 6/3-9.

Основач: Јагода Фотевска, Скопје.

Изјава за основање бр. ТДР 01/1/2000 од 01.08.2000 година.

Управител: Јагода Фотевска, без ограничување.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.3, 15.32, 15.51, 15.61, 15.62, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.93, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 20.51, 20.52, 36.1, 36.11, 36.12, 36.14, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.14, 74.15, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, туристичко посредување, застапување на странски физички и правни лица, рекспорт, долгорочна производствена кооперација, комисиони работи, консигнациони работи, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во транспортот, угостителски и туристички услуги, извоз-увоз на стоки и услуги во малограничниот промет со соседните земји (Грција, Албанија, Србија и Бугарија).

Неограничени овластувања.

Целосна одговорност.

Застапување: Јагода Фотевска.

Овластен потписник: Јагода Фотевска.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 17448/99. (4085)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 26/2001, на регистарска влошка бр. 02036485?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирмата и основачот на Друштвото за трговија, угостителство и туризам СИЛКРАТ - Силекс ДООЕЛ, Кратово, ул. "Гоце Делчев" бб.

Друштво за трговија, угостителство и туризам СИЛКРАТ ДООЕЛ Кратово, ул. "Гоце Делчев" бб.

Пристапуваат: Друштво за трговија и услуги МАГРОНИ ДОО Скопје на ден 09.01.2001 год.

Истапување: Рударско-индустриски комбинат СИЛЕКС АД - Кратово на ден 09.01.2001 год.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 26/2001. (4087)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 213/2001, на регистарска влошка бр. 02023801?-04-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Скопскиот саем Акционерско друштво за организирање на саеми и изложби - Скопје, ул. "Беласица" бр. 2.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Алија Шахик, извршен директор.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 213/2001. (4088)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 29/2001, на регистарска влошка бр. 1-69739-0-0-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште "Јан Амос Коменски" - Скопје, ул. "Варшавска" бр. 23, Скопје.

Основно училиште "Јан Амос Коменски", Скопје, ул. "Варшавска" бр. 23, Скопје.

Да се брише: Наум Ефтимов - в.д. директор, со неограничени овластувања.

Да се запише: Снежана Јанкуловска - в.д. директор, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 29/2001. (4090)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 153/2001, на регистарска влошка бр. 02011232?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејностите во внатрешниот и надворешниот трговски промет на Друштвото за производство и трговија ЕЛПИ-КОМПАНИ Афродита ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Горче Петров" бр. 1/м-3.

Нови дејности на друштвото се: 63.30, 63.40.

Нови дејности: меѓународна шпедиција и транспорт на стоки и патници, малограничен промет со соседните земји.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 153/2001. (4091)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 248/2001, на регистарска влошка бр. 020010972?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирмата, пристапувањето на содружник и зголемување на основна главница на Друштвото за транспорт и трговија СЕНКОШПЕД Недет ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Фунтанска" бр. 1046.

Друштво за транспорт и трговија ЕУРО КАРГО ДОО извоз-увоз Скопје, ул. "Фунтанска" бр. 1046.

Пристапува: Гурдаш Сеад од Сјеница СРЈ на ден 05.02.2001 год.

Зголемена основна главница: 1.478.400,00 ден или 47.700 ДЕМ.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 248/2001. (4094)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 227/2001, на регистарска влошка бр. 02036690?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиштето на Друштвото за промет и услуги ВИК-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт импорт Куманово, ул. "Октомвриска револуција" бр. 1-1/15.

Се менува седиштето и во иднина ќе гласи: Друштво за промет и услуги ВИК-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт, ул. "Огњен Прица" бр. 20, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 227/2001. (4095)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 180/2001, на регистарска влошка бр. 02035373?-4-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Трговското друштво ИНТЕРПРОГРЕС АД експорт-импорт Скопје, ул. "Драчевска" бб.

Трговско друштво ИНТЕРПРОГРЕС АД експорт-импорт Скопје, ул. "Драчевска" бб.

Да се брише: Велков Никола, претседател на управен одбор со неограничени овластувања.

Се запишува: Наумовски Томе, претседател на управен одбор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 180/2001. (4097)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2033/2000, на регистарска влошка бр. 02024771?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало ВИТ ДЕ ЛУКС Владо ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија, ул. "Моински пат" бб, Гевгелија.

Основната главница на друштвото се зголемува 268.000,00 ден. или 8.400 дем.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2033/2000. (4098)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 165/2001, на регистарска влошка бр. 02035213?-4-11-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на членовите на органите на управувањето на управен и надзорен одбор на лице овластено за застапување на Печатница, книговезница и картонажа ПРОСВЕТА АД, ул. "Доне Божинов" бр. 41, Куманово.

Се брише: Атанасовски Синиша - Претседател на Управен Одбор со неограничени овластувања, а се запишува:

Бранко Радуловиќ - Претседател на Управен одбор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 165/2001. (4100)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 301/98, на регистарска влошка бр. 02003436?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Друштвото за трговија и транспорт ТАЈМЕКС Зоран ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Иво Рибар Лола" бр. 42а.

Промена на лице овластено за застапување: Се брише: Александар Буревски, управител со неограничени овластувања, а се запишува: Зоран Симоновски, управител со неограничени овластувања.

Пречистен текст: Зоран Симоновски, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 301/98. (4101)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 128/2001, на регистарска влошка бр. 6-02000661-000-01, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Тони Горѓие Петров Цвеќара "АНЕ" ТП Скопје ТЦ Радишани објект II лок. 5.

Дејноста се проширува со: 52.12, 52.44/1, 52.44/4, пречистен текст гласи: 52.12, 52.44/1, 52.44/4, 52.33, 52.26, 52.48.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 128/2001. (4104)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2944/2000, на регистарска влошка бр. 02007896?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на содружниците на Трговското друштво СУММИТ МОТОРС, Суммит Моторс Инвестмент, експорт-импорт-дистрибуција ДОО-Скопје, бул. "Октомвриска Револуција" б.б., Скопје.

Пристапува содружникот: Марјан Миновски од Скопје на ден 18.10.2000 год.

Истапуваат содружниците: Суммит Моторс Инвестмент на ден 18.10.2000 год.

Суммит Моторс Љубљана на ден 18.10.2000 год.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2944/2000. (4106)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 200/2001, на регистарска влошка бр. 02015570?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста во внатрешниот трговски промет на Друштвото за производство, промет и услуги СУПЕР НОВА Урим ДООЕЛ бул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 28, Скопје.

Друштво за производство, промет и услуги СУПЕР НОВА Урим ДООЕЛ бул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 28, Скопје.

Проширување на дејности: 01.11, 01.11/2, 01.12, 01.12/2, 01.21, 01.22/1, 01.24, 01.25, 01.30, 02.01, 05.01, 11.20, 15.11, 15.13, 15.20, 15.32, 15.41, 15.43, 15.51, 15.86, 15.87, 15.91, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 16.00, 16.00/2, 18.21, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 21.22, 21.25, 22.22, 22.25, 22.32, 22.33, 23.20, 24.16, 24.30, 24.51, 24.62, 24.64, 25.13, 28.51, 28.71, 28.73, 28.75, 36.22, 52.72, 52.74, 61.20, 63.11, 63.21, 63.22, 65.21, 70.11, 70.20, 70.32, 71.40, 74.12, 74.13, 74.40, 80.42, 92.33, 92.34, 92.71, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 200/2001. (4107)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 33/2001, на регистарска влошка бр. 1-68729-0-0-0, го запиша во трговскиот регистар бришењето на ТП на Јагода Младен Илиевска ТРГОВЕЦ-ПОЕДИНЕЦ "МАЈАМА" ТП ЦМЗ нас. Лисиче лок. 1-в, Скопје.

Престанок со работа на: Јагода Младен Илиевска ТРГОВЕЦ-ПОЕДИНЕЦ "МАЈАМА" ТП ЦМЗ нас. Лисиче лок. 1-в, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 33/2001. (4109)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1255/2000, во регистарската влошка бр. 03008366?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и услуги Елтра Пром ДООЕЛ Штип, "Енгелсова" - 29/7.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 14.11, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1,

17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.12, 21.22, 21.25, 22.22, 22.23, 22.25, 24.30, 24.52, 25.12, 26.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.11, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.41/1, 51.41/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 92.34, 93.02, 93.05, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 51.17, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција и меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на стоки на консигнациони складишта и реекспорт.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. Одговара друштвото со сиот свој имот. Основач и управител Влатко Ордев од Штип - без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1255/2000. (4470)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1190/2000, во регистарската влошка бр. 03008301?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за транспорт, производство, трговија и услуги ИВМАР ДООЕЛ Кочани, ул. "202" бр. 19.

Основач: Митко Петров од Кочани, ул. "202" бр. 19.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.30, 02.01, 02.02, 18.21, 18.22, 18.23, 19.20, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, реекспорт, малограничен промет со соседните земји, меѓународен транспорт на стоки.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со целиот свој имот.

За управител на друштвото се именува лицето Митко Петров од Кочани, без ограничување, во внатрешниот и во надворешниот трговски промет.

Основната главница на друштвото истовремено е и основен влог на содружникот - управител.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1190/2000. (4471)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1287/2000, во регистарската влошка бр. 03008397?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за трговија, производство и услуги, увоз-извоз Електра ДООЕЛ Струмица, ул. "Епименонда Поп Андонов" бр. 33.

Дејности: 29.56, 29.71, 29.72, 31, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.50, 31.6, 31.61, 31.62, 45.2, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.3, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34,

45.4, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 51, 51.1, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.4, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 63.12, 55.11, 55.12, 55.3, 55.30, 55.40, 60.2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.1, 63.11, 63.12, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 74.20, 74.30, 74.40, 74.84. Друштвото во надворешнотрговскиот промет ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, застапување и претставување, реекспорт, консигнациона продажба на стоки од увоз, вршење работи со посредување во надворешнотрговскиот промет, малограничен промет со Грција и Бугарија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските према трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Оливер Фончев од Струмица, управител на друштвото со неограничени овластувања и застапник во надворешнотрговскиот промет со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1287/2000. (4472)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1260/2000, во регистарската влошка бр. 03008370?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на ТП на Трговец поединец Васе Благој Чанчалов ТП Радовиш, ул. "Наум Наумовски - Борче" бр. 15.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.20, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.40, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63.

Овластено лице потписник: Васе Чанчалов.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и на своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1260/2000. (4473)

ОГЛАС ЗА НАМЕРУВАНО НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА

Врз основа на член 204 од Законот за трговските друштва и Одлуката на Собирот на содружници на Трговското друштво за производство, услуги, трговија на големо и мало Мухамед Хасановиќ и други ХАСАНОВИЌ увоз-извоз ДОО Прилеп, од 19.04.2001 година се намерува да се намали основната главнина на Трговското друштво за производство, услуги, трговија на големо и мало Мухамед Хасановиќ и други ХАСАНОВИЌ увоз-извоз ДОО Прилеп, ул. "Илинденска" бр. 71, така што вкупниот износ на основната главнина на друштвото изнесува 55.560 ДЕМ или 1.722.148,00 денари, се намалува за износ од 45.000 ДЕМ или 1.394.827,00 денари заради истапување на содружник од друштвото.

Со тоа се менува висината на износот на основната главнина на друштвото и истата ќе изнесува 10.560 ДЕМ или 327.321,00 денари.

Друштвото е согласно на доверителите да им го исплати побарувањето или да им даде гаранција.

Ако по истекот на 90 дена од денот на објавување-то на огласот во "Службен весник на РМ" не биде поднесено побарување, се смета дека доверителите се согласни со намеруваното намалување на основната главнина. (9299)

Управител,
Мухамед Хасановиќ

Трговското друштво за финансиски, технички и комерцијални услуги ХЕЛИОС Александар ДООЕЛ ул."Вич" бр. 10-8/7, Скопје има намера да изврши намалување на основната главнина.

Се повикуваат сите доверители во рок од 90 дена да ги пријават своите побарувања.

Друштвото е согласно врз основа на побарувањата на доверителите да им го исплати побарувањето или да им даде гаранција. (8926)

Управител,
Гордана Петрушевска

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10, 33, 34, 35 и 36 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Казнено-поправната установа Идризово, објавува

**ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/2001
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ГЛАВЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И САНАЦИЈА НА ЗГРАДАТА НА ЗАТВОРЕНОТО ОДДЕЛЕНИЕ И ИЗВЕДБА НА ГРАДЕЖНИТЕ РАБОТИ**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Набавувач на јавниот повик бр. 1/2001 е Казнено-поправната установа Идризово - с. Идризово, Скопје.

Предмет на јавниот повик е прибирање документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите, како можни носители на набавката, за прибирање понуди за изработка на Главен проект за реконструкција, адаптација и санација на зградата на Затвореното одделение и изведба на градежните работи.

Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за ваков вид дејност.

Отворањето на пријавите ќе се врши без присуство на понудувачите.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

Понудувачите кои се занимаваат со дејноста предмет на јавниот повик, своето учество на јавниот повик да го пријават со документација со кое ќе го докажат следното:

- техничко-технолошки бонитет (член 23 од Законот за јавни набавки) во последните 3 години;
- економско-финансиски бонитет оригинал или заверена копија (член 22 од Законот за јавни набавки);
- расположива опрема и други физички капацитети за реализирање на набавката;
- организациона поставеност и менаџерска способност;
- референтна листа за веќе изведени градежни објекти;
- искуство и стручни кадри за извршување на набавката;
- предлози за работите кои би биле дадени на подизведувачи и нивно мислење;

- за посочените подизведувачи доколку ги има да се достават истите документи како и главниот изведувач како и договор за заеднички настап;

- список на квалификувани работници за реализација на набавката.

Доказ: - извод од судска евиденција или друг соодветен надлежен орган во оригинал или заверена фотокопија со кој понудувачот ќе докаже дека не е во стечај или во процес на ликвидација, како и дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка за безбедност - забрана за извршување на дејност.

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат документите и податоците од точка 2 на овој повик како и следната документација:

- Претставување на понудувачот (име, адреса, седиште, овластено лице, телефон и факс).

- Извод од регистрација на дејноста.

Доколку понудувачот е заедница на две или повеќе фирми потребно е да се достави:

- документација за секоја од фирмите назначена во точка 2.

- потпишан и заверен договор за главен партнер или лице овластено за потпишување на документите во име на другите партнери.

IV. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Ограничениот повик трае 10 (десет) дена од денот на објавувањето во ("Сл. весник на РМ") и во друго јавно гласило, рок на прием на документацијата изнесува 10 (десет) дена.

Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај" како и бројот на јавниот повик. Тој не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Документацијата се доставува до набавувачот: Казнено-поправна установа Идризово - с. Идризово - Скопје со назнака за Комисија за јавни набавки, препорачано по пошта или со предавање во архивата на набавувачот.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Пријавата и документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот нема да биде разгледувана.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Фондот за здравствено осигурување на Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-2330/2

ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

2. Предмет на набавка е канцелариски материјал и обрасци, за потребите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

3. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, соба бр. 15, ул. "50 Дивизија" бр. 6, Скопје, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здравствено осигурување на Македонија, со назнака за тендерска документација. Даночен број на Фондот е 4030991261703 депонент Народна банка на Македонија.

4. Право на учество имаат сите правни лица во Република Македонија.

5. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик, согласно одредбите на Законот за јавни набавки.

6. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од денот на поднесувањето.

7. Понудата е деллива.

8. Испораката на материјалите што се предмет на набавката ќе се врши sukcesивно според потребите на нарачателот.

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име на понудувачот;
- спецификација со количината и видот на материјалите што се нудат;
- производител, земја на потекло и заштитно име на артиклот;
- цена во денари со сите давачки франко Фонд за здравствено осигурување на Македонија со сите подрачни служби;
- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќањето да не е помал од 120 дена од денот на испораката).

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Доказ за финансиската способност (документ за бонитет согласно член 22 од Законот за јавни набавки).
2. Доказ, извод од судска евиденција или друг соодветен документ дека не се во стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејноста.
3. Извод од регистрација на дејноста.
4. Список (референца) со главни и слични испораки во претходниот период.

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот за јавни набавки.
3. Понудата да се достави на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 Дивизија" бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 15. 05. 2001 година до 11, 00 часот.
4. Секој учесник може да достави само една понуда.

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- цена со сите давачки франко краен корисник.

Квалитетот и исправноста на материјалите како битен предуслов за понатамошно разгледување и одлучување на финансискиот дел од понудата ќе ги цени Комисија на купувачот именувана исклучиво за оваа намена.

ГАРАНЦИЈА

Понудувачот заедно со понудата мора да достават и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата.

Ако гаранцијата се приложува во депозит, истиот се уплаќа на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здравствено осигурување на Македонија, со назнака "за учество на повик бр. 02-2330/2".

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот на отворањето на понудите.

РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 15. 05. 2001 година.
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 15. 05. 2001 година во 11,30 часот, во просториите на Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 Дивизија" бр. 6, голема сала на III кат.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата треба да ѝ предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.
2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на рокот, како и тие што не се изработени според пропозициите и критериумите утврдени во јавниот повик и тендер документацијата, нема да бидат разгледувани.
3. Заради полесна обработка на податоците сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на овој повик да ги внесат во тендерската документација (преглед) што е подигнат од купувачот.

Комисија за јавни набавки

СОДРЖИНА

	Страница
726. Закон за акцизите.....	2423
727. Закон за платниот промет.....	2433
728. Закон за трансформација на Заводот за платен промет.....	2436
729. Закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународната комерцијална банка на Република Кина по Договорот за кредит за реализација на инфраструктурни проекти.....	2437
730. Одлука за проширување на граничниот појас на одделни делови од државната граница.....	2438
731. Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Инвестиционата програма за 2001 и 2002 година на Јавното претпријатие за аеродромски услуги "Македонија"-Скопје.....	2438
732. Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина-минерална вода и гас CO ₂ на ДОО "Еуромин"-Битола на локалитетот во с. Креница-Битола.....	2438

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

В.д. директор и одговорен уредник - Кокан Лазаревски.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" – АД – Скопје.